



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 12 јули 2002
Скопје

Број 53

Год. LVIII

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 120
денари. Жиро сметка 300000000188798

787.

Врз основа на член 12 став 4 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2002), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 11 јули 2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНАТА ИЗБОР- НА КОМИСИЈА, СЕКРЕТАР И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ

1. За членови на Државната изборна комисија, се именуваат:

- Дане Илиев, судија на Врховниот суд на Република Македонија,
- Сабит Кранли, судија на Врховниот суд на Република Македонија,
- Николчо Николовски, судија на Врховниот суд на Република Македонија,
- Ајет Мехмети, судија на Врховниот суд на Република Македонија,
- Мери Младеноска-Ѓорѓиевска, адвокат од Скопје,
- Исамедин Лимани, дипломиран правник,
- Кирил Андоновски, дипломиран правник и
- Џемаљи Саити, дипломиран правник.

2. За нивни заменици, се именуваат:

- Пламен Георгиевски, дипломиран правник, советник во Секретаријатот за прописи и организација на Управата на Град Скопје,
- м-р Мерсим Максоти, дипломиран правник од Кичево,
- Никола Илиев, дипломиран правник, директор на општите служби во Владата на Република Македонија,
- Халил Сулејмани, дипломиран правник, заменик на секретарот на Владата на Република Македонија,
- Александар Новакоски, адвокат од Скопје,
- Насер Вејсели, дипломиран правник,
- Андреја Андрејчин, дипломиран правник и
- Музафер Камбери, дипломиран правник.

3. За секретар на Државната изборна комисија, се именува:

- Вјекослав Ангеловски, дипломиран правник, виш советник во Службата на Собранието на Република Македонија.
- За заменик на секретарот се именува:
- Расим Мустафа, дипломиран правник, вработен во Министерството за транспорт и врски.

4. Со влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат Одлуката за именување на претседател, членови на Државната изборна комисија, секретар и нивни заменици ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/98), Одлуката за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови на Државната изборна комисија, секретар и нивни заменици ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/99), Одлуката за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови на Државната изборна комисија, секретар и нивни заменици ("Службен весник на Република Македонија" бр. 57/2000).

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2811/1
11 јули 2002 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

788.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и член 51 став 3 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2002), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 11 јули 2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРАВИЛАТА ЗА РАМНОПРАВЕН ПРИСТАП ВО МЕДИУМСКОТО ПРЕТСТАВУВАЊЕ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2002 ГОДИНА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат правилата за обезбедување рамноправен пристап на организаторите на изборната кампања во јавните гласила, должината на траењето на медиумското претставување, методите на рекламирање и условите за користење на програмското време, односно просторот во јавните гласила.

Под организатори на изборна кампања се подразбираат: политичка партија, две или повеќе политички партии заедно или група избирачи, подносител на листи на кандидати.

Под јавни гласила се подразбираат: електронските медиуми (јавните радиодифузни претпријатија и трговските радиодифузни друштва) и печатените медиуми (дневните весници, и периодичните изданија) и новинските агенции.

Член 2

Јавните гласила се должни при медиумското претставување на организаторите на изборната кампања да се придржуваат кон начелата за праведност, изbalансираност и непристрасност и да го изразува плурализмот на идеи и мислења.

Овие правила не навлегуваат во уредувачката политика и редакциската самостојност на јавните гласила.

Член 3

Јавните гласила, во согласност со законот и оваа одлука, со свои правила ги утврдуваат обемот и обликот на информирањето и следењето на изборните активности, критериумите и обемот на бесплатното претставување и на платеното политичко рекламирање на организаторите на изборната кампања.

Член 4

Изборната кампања започнува на 15 август, а завршува на 13 септември 2002 година во 24,00 часот и не смее да трае 24 часа пред денот на изборите и на денот на изборите (изборен молк).

II. ПРАВИЛА ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ НА ПЕЧАТЕНИТЕ МЕДИУМИ

Член 5

Печатените медиуми чиј доминантен сопственик е државата, во соработка со Државната изборна комисија, имаат обврска без надоместок да ги информираат граѓаните за начинот и техниката на гласањето.

Член 6

Печатените медиуми чиј доминантен сопственик е државата, доколку се определат за платено политичко рекламирање, на организаторите на изборната кампања треба да им обезбедат услови за пристап до рекламниот простор на еднаков и непристрасен начин.

Член 7

Платеното политичко рекламирање во печатените медиуми треба да биде соодветно и видливо означено како платено политичко рекламирање.

III. ПРАВИЛА ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ НА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ МЕДИУМИ**Член 8**

Јавното радиодифузно претпријатие Македонска радиотелевизија има обврска да објавува информации за целината на изборниот процес, за законската регулатива за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, за активностите на сите учесници во изборната постапка, како и за текот на гласањето и за резултатите од изјаснувањето на граѓаните.

Македонската радиотелевизија, во соработка со Државната изборна комисија, има обврска без надоместок да ги информира граѓаните за начинот и техниката на гласањето и за остварувањето на избирачкото право.

Македонската телевизија има обврска да обезбеди редовно информирање и на избирачите со оштетен слух.

Член 9

Локалните јавни радиодифузни претпријатија се должни да објавуваат информации за активностите на сите учесници во изборните постапки на подрачјето на кое емитуваат програма.

Претпријатијата од став 1 на овој член, во соработка со регионалните, односно општинските изборни комисији, имаат обврска без надоместок да ги информираат граѓаните за начинот и техниката на гласањето.

Член 10

Трговските радиодифузни друштва што емитуваат програма на територијата на Република Македонија, доколку се вклучат во известувањето за изборните активности, преземаат обврска да обезбедуваат информации од целата територија и изборниот процес да го следат до неговото завршување.

Трговските радиодифузни друштва што емитуваат програма на локално ниво, доколку се вклучат во известувањето за изборните активности, преземаат обврска изборниот процес да го следат до неговото завршување.

Бесплатно претставување**Член 11**

Под бесплатно медиумско претставување се подразбира отстапување време за непосредна комуникација на организаторите на изборната кампања со гласачите, при што претставниците на организаторите на изборната кампања своите програми и ставови ги промовираат слободно.

Под бесплатно медиумско претставување не се подразбираат интервјуа, дебати и други видови емисии во кои претставници на организаторите на изборната кампања меѓусебно дебатираат за одделни прашања од своите програми или ги конфронтираат своите ставови.

Член 12

Македонската радиотелевизија и локалните јавни радиодифузни претпријатија, на организаторите на изборната кампања се должни да им отстапат бесплатно време за претставување на нивните кандидати и програми, врз основа на праведни, објективни и транспарентни критериуми.

Датумот и редоследот на бесплатното претставување се утврдуваат со ждрепка.

Член 13

Трговските радиодифузни друштва самостојно одлучуваат дали на организаторите на изборната кампања ќе им отстапат бесплатно време за медиумско претставување.

Времето за бесплатно претставување го отстапуваат врз основа на праведни, објективни и транспарентни критериуми, а датумот и редоследот на претставувањето го определуваат со ждрепка.

Бесплатното време за изборно претставување треба да биде соодветно и видливо означено, на почетокот и на крајот на емисијата како "бесплатно време за претставување".

Платено политичко рекламирање**Член 14**

Електронските медиуми на организаторите на изборната кампања можат да им отстапат време за платено политичко рекламирање под еднакви услови за пристап и начин на плаќање.

Под платено политичко рекламирање се подразбира емитување политичко-пропагандни пораки како што се: огласи, соопштенија, политички изборни спотови и други куסי облици на политичко рекламирање.

Во платеното политичко рекламирање спаѓа и емитувањето на делови од снимки од митинзи, конвенции и други јавни настани на организаторите на изборната кампања.

Член 15

Покрај времето за рекламирање утврдено со член 51 ставови 1 и 2 од Законот за радиодифузната дејност, за време на изборната кампања, електронските медиуми можат да отстапат и дополнително време за платено политичко рекламирање и тоа јавните радиодифузни претпријатија најмногу до 7% (4,2 минути), а трговските радиодифузни друштва најмногу до 20% (12 минути), на секој час емитувана програма.

Член 16

Времетраењето на секој од облиците на политичко рекламирање од член 14 став 2 на оваа одлука може да изнесува најмногу 1 минута и 30 секунди, а на секој од облиците на политичко рекламирање од член 14 став 3 на оваа одлука најмногу до вкупно дозволеното време за рекламирање на еден час емитувана програма (кај јавните радиодифузни претпријатија 8,4 минути и кај трговските радиодифузни друштва 24 минути).

Член 17

На еден организатор на изборна кампања во ударното време на телевизијата (од 18,00 до 23,00 часот), може да му се отстапи најмногу една третина од вкупно дозволеното време за рекламирање во наведениот период (за јавниот сервис најмногу 14 минути, а за трговските друштва 40 минути).

На радиото, во периодот од 07,00 до 19,00 часот, на еден организатор на изборна кампања може да му се отстапи најмногу една шестина од вкупно дозволеното време за рекламирање во овој период (за јавниот сервис најмногу 17 минути, а за трговските друштва 48 минути).

Член 18

Платеното политичко рекламирање не смее да се емитува во вести и други информативни програми, во детски, училишни и образовни емисии, како и за време на директни преноси на верски, спортски, културни, забавни и други настани.

Платеното политичко рекламирање не може да се емитува во бесплатното време за претставување отстапено на организаторите на изборната кампања, како и во дебатните емисии.

Член 19

Одговорноста за содржината на сите облици на платено политичко рекламирање ја сноси нарачателот, односно организаторот на изборната кампања.

Електронскиот медиум е должен да одбие емитување на политичко-пропагандна порака доколку таа е насочена кон насилно уривање на уставниот поредок или кон повикување на воена агресија и разгорување национална, расна или верска омраза и нетрпеливост или доколку во истата се врши злоупотреба на децата за политички цели.

Член 20

Платеното политичко рекламирање треба да биде соодветно и видливо означено, од почетокот до крајот на емисијата, како "платено политичко рекламирање".

Други програми

Член 21

За време на изборната кампања и во периодот на изборниот молк, информирањето за редовните активности на органите на власта не смее да биде во функција на изборната кампања.

Член 22

За време на изборната кампања и во периодот на изборниот молк учеството на носителите на функции на власта и на претставници на политичките партии во радио и телевизиските програми што не се поврзани со изборите не смее да биде во функција на кампањата.

Член 23

Електронските медиуми кои ќе организираат дебати емисии со учество на претставници на организаторите на изборната кампања треба да обезбедат еднакви услови за одвивање на дебатата и еднаков третман на сите учесници во дебатата.

Член 24

Електронските медиуми не смеат да вршат директни преноси или да емитуваат интегрални снимки од митинзи, конвенции и други јавни собири на организаторите на изборната кампања, освен како платено политичко рекламирање, под условите утврдени со оваа одлука.

IV. ПРАВИЛА ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ НА СИТЕ ЈАВНИ ГЛАСИЛА

Член 25

Уредници, новинари и други лица ангажирани во подготвувањето емисии, односно текстови поврзани со изборите не можат да учествуваат во подготовките и реализирањето на изборната кампања.

Доколку се определат за таква активност, должни се да престанат да ги вршат своите задачи во јавните гласила за времетраењето на изборната кампања, како и во деновите на изборниот молк.

Член 26

За време на изборната кампања, како и во периодот на изборниот молк, јавните гласила не смеат да емитуваат платени огласи и реклами на државните органи чија цел е промовирање на нивните резултати и активности во функција на изборната кампања.

Изборен молк

Член 27

За време на изборниот молк, кој започнува на 14 септември во 00.00 часот, а завршува на 15 септември во 19.00 часот, престануваат сите облици на медиумско претставување на организаторите на изборната кампања.

При известувањето во деновите на изборниот молк, медиумите не смеат да емитуваат информации, изјави, соопштенија на политичари, политички партии, кандидати, организатори на изборна кампања и изборни штабови, како и други облици на известување што се, отворено или прикриено, во функција на изборната кампања и што можат да влијаат врз одлуката на избирачите.

Објавување на резултати од испитувања на јавно мислење

Член 28

Јавните гласила при објавувањето на резултатите од испитувања на јавното мислење се должни да обезбедат доволно информации врз основа на кои јавноста ќе може да направи проценка за веродостојноста на испитувањето, а посебно:

- да ја наведе политичката партија или друга организација или лице кое го наредило и платило испитувањето;
- да го наведат името на институцијата што го извршила истражувањето и применетата методологија;
- да дадат показатели за големината и структурата на примерокот и границата на грешка на испитувањето и
- да го наведат датумот, односно периодот во кој е спроведено истражувањето.

Член 29

Резултатите од испитувањата на јавното мислење се објавуваат заклучно со 10 септември 2002 година.

Резултатите од испитувањата на јавното мислење што се спроведуваат на самиот ден на изборите (15 септември) не смеат да се објавуваат пред 19.00 часот, односно пред затворањето на избирачките места.

Член 30

Јавните гласила не смеат да објавуваат резултати од други ненаучни и нерепрезентативни сондирања на јавното мислење како што се: гласање на гледачи, слушатели или читатели преку телефон (телевоутинг), анкети спроведени на Интернет, анкети спроведени врз нерепрезентативен примерок и со сугестивни и каприциозни прашања.

Право на одговор и исправка

Член 31

Доколку во некој од облиците на медиумско претставување се изнесени неточни информации за кандидат или политичка партија, јавното гласило е должно да му овозможи на кандидатот или на партијата право на одговор или исправка.

Барањето за одговор или исправка може да се поднесе во рок од пет дена од денот на објавувањето на информацијата.

Одговорот или исправката треба да се ограничат само на демантирање на неточните податоци или информации и да бидат приближно со иста должина како и изворно објавената информација.

Јавните гласила се должни одговорот или исправката да ја објават во најкус можен рок, а најдоцна 48 часа по добивањето на одговорот или исправката. Периодичните печатени медиуми се должни одговорот или исправката да ја објават во првото наредно издание.

Одговорот или исправката се објавува во приближно ист временски термин, во иста или слична емисија, односно на истата страница на јавното гласило.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 32

Јавните гласила се должни во рок од пет дена по влегувањето во сила на оваа одлука да ги објават правилата за рамноправно медиумско претставување и ценонивниците за платеното политичко рекламирање.

Електронските медиуми се должни правилата и ценонивниците да му ги достават на Советот за радиодифузија.

Член 33

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр.07-2815/1
11 јули 2002 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

789.

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 11 јули 2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА АПЕЛАЦИОНИТЕ СУДОВИ
ВО БИТОЛА, СКОПЈЕ И ШТИП

1. За судии на Апелациониот суд во Битола, се избрани:

- Снежана Богданоска, судија на Основниот суд во Прилеп и
- Љубен Нешкоски, судија на Основниот суд во Прилеп.

2. За судии на Апелациониот суд во Скопје, се избрани:

- Светлана Трајкоска, судија на Основниот суд Скопје I - Скопје,
- Исмаилхаки Хасани, судија на Основниот суд во Тетово и
- Зоран Михајловски, судија на Основниот суд во Гостивар.

3. За судија на Апелациониот суд во Штип е избран

- Стојанче Рибарев, член на Републичкиот судски совет.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2804/1
11 јули 2002 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

790.

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот на Република Македонија и членовите 38 и 45 став 1 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" број 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 11 јули 2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА ОСНОВНИТЕ
СУДОВИ ВО КРАТОВО И СТРУГА

1. За претседател на Основниот суд во Кратово е избрана Надица Марковска.

2. За претседател на Основниот суд во Струга е избран Никола Спасески.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2806/1
11 јули 2002 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

791.

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" број 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 11 јули 2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВНИТЕ СУДОВИ

1. За судии на Основниот суд во Битола, се избрани:

- Злата Мацаровска, секретар на Апелациониот суд во Битола и

- Ѓезка Попрцова Триста, советник во Апелациониот суд во Битола,

2. За судија на Основниот суд во Гостивар е избрана Лилјана Ицкова, референт за нормативни акти и односи со судски спорови во Управниот и административен орган на локалната самоуправа во општина Гостивар.

3. За судии на Основниот суд во Кавадарци, се избрани:

- Лазар Нанев, правник во ОВР Кавадарци и
- Љубинка Костадинова, секретар на Основниот суд во Кавадарци.

4. За судија на Основниот суд во Куманово е избран Јован Ѓорѓиевски, стручен соработник на Основниот суд во Куманово.

5. За судија на Основниот суд во Крушево е избран Кочо Иваноски, стручен соработник во Основниот суд во Крушево.

6. За судија на Основниот суд во Охрид е избрана Јагода Трпеска, стручен соработник во Основниот суд во Охрид.

7. За судија на Основниот суд во Охрид е избран Иво Попоски, адвокат од Струга.

8. За судија на Основниот суд во Прилеп е избран Зоран Стеваноски, адвокат од Прилеп.

9. За судии на Основниот суд Скопје I - Скопје, се избрани:

- Катица Јовановска, главен аналитичар во Секторот за аналитика и истражување при Министерството за внатрешни работи на Република Македонија и
- Татјана Поповска - Николовска, стручен соработник во Апелациониот суд во Скопје.

10. За судија на Основниот суд Скопје II - Скопје е избрана Афродита Шеху Асани, стручен соработник во Апелациониот суд во Скопје.

11. За судии на Основниот суд во Струга, се избрани:

- Васил Баткоски, стручен соработник во Основниот суд во Струга и

- Аце Петрески, адвокат од Струга.

12. За судии на Основниот суд во Штип, се избрани:

- Светлана Јованова, стручен соработник во Основниот суд во Штип и

- Ленче Манева, секретар на Основниот суд во Штип.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2807/1
11 јули 2002 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

792.

Врз основа на членовите 5 и 25 од Законот за јавното обвинителство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 11 јули 2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ
ОБВИНИТЕЛ НА ВИШОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО
ВО ШТИП

1. За заменик на јавниот обвинител на Вишото јавно обвинителство во Штип се именува

Јасна Жежова, заменик на јавниот обвинител на Основното јавно обвинителство во Штип.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2810/1
11 јули 2002 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

793.

Врз основа на членовите 5 и 25 од Законот за јавното обвинителство (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 11 јули 2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА ОСНОВНИТЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА ВО БИТОЛА, ГЕВГЕЛИЈА И ПРИЛЕП

1. За заменик на јавниот обвинител на Основното јавно обвинителство во Битола е именуван

Сулејман Алијевски, стручен соработник во Основниот суд во Битола.

2. За заменик на јавниот обвинител на Основното јавно обвинителство во Гевгелија е именуван

Владо Лазаревски, адвокат од Гевгелија.

3. За заменици на јавниот обвинител на Основното јавно обвинителство во Прилеп, се именуваат:

- Пецо Везироски, раководител на Бирото за вработување - Прилеп и

- Димче Пажески, адвокат од Прилеп.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2809/1
11 јули 2002 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

794.

Врз основа на член 47, став 3 од Законот за девизното работење (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/93, 54/00 и 49/01), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 09.07.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА СТЕКНУВАЊЕ НА ДЕНАРСКИ ПОБАРУВАЊА НА СТРАНСКИ ЛИЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за начинот на стекнување на денарски побарувања на странски лица во Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/93, 34/94 и 85/99), во точка 1, по потточка 5) се додава нова потточка 6) која гласи:

“6) по основ на извршени трансакции со хартии од вредност издадени од страна на Република Македонија”.

2. Потточките 6), 7) и 8) стануваат 7), 8) и 9).

3. Во точка 8 се додава нов став 3 кој гласи:

“Одредбите од став 1 на оваа точка не се однесуваат за дипломатските и конзуларните претставништва во Република Македонија.”

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-3516/1
9 јули 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

795.

Врз основа на член 78, став 2 и 3 од Законот за девизното работење (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/93, 54/00 и 49/01), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 09.07.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВНЕСУВААТ ИЛИ ИЗНЕСУВААТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за пријавување на ефективни странски пари кои можат да се внесуваат или изнесуваат од Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/93, 49/93, 104/00, 26/01 и 34/02), во точка 3, став 1, бројот “150“ се заменува со бројот “5.000“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-2552/2
9 јули 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

796.

Врз основа на член 36, став 1, точка 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000) и член 7 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2002 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 09.07.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПЕРАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ПОМЕЃУ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Член 1

Од Буџетот на Министерството за транспорт и врски од ставка 472112 се прераспределуваат средства во износ од 30.000.000,00 (триесет милиони денари) на Министерството за култура. Средствата се прераспределуваат од жиро сметката на Министерството за транспорт и врски 130010025663718-Програма 11.

Член 2

Средствата се прераспределуваат на Министерство-то за култура за изградба на објекти од културата.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-3625/1
9 јули 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

797.

Врз основа на член 7, став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2002 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 106/2001 и 46/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 јули 2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА

Член 1

Во Буџетот на Република Македонија за 2002 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 106/2001 и 46/2002) се вршат следниве измени на распоредот на средствата во посебниот дел:

09002 - Министерство за финансии - функции на државата				
12 - Функција				
Потставка	Опис	Ребаланс	Промена	Износ после прераспределбата
443312	Надомест по основ на структурни реформи	1.295.000.000	25.000.000	1.320.000.000
02001 - Собрание на Република Македонија				
11 - Администрација				
Потставка	Опис	Ребаланс	Промена	Износ после прераспределбата
427117	Репрезентација	5.200.000	-1.000.000	4.200.000
463211	Купување на канцелариска опрема	5.000.000	-1.000.000	4.000.000
02002 - Државен завод за ревизија				
11 - Администрација				
Потставка	Опис	Ребаланс	Промена	Износ после прераспределбата
463111	Купување на канцелариски мебел	2.100.000	-1.000.000	1.100.000
06001 - Министерство за внатрешни работи				
12 - Безбедност				
Потставка	Опис	Ребаланс	Промена	Износ после прераспределбата
421112	Водовод и канализација	13.000.000	-3.000.000	10.000.000
424211	Униформи	150.000.000	-2.000.000	148.000.000
425113	Поправка и сервисирање на авиони и хеликоптери	8.000.000	-3.000.000	5.000.000
427122	Други оперативни расходи	3.000.000	-1.000.000	2.000.000
09003 - Царинска управа				
11 - Администрација				
Потставка	Опис	Ребаланс	Промена	Износ после прераспределбата
420113	Патување во земјата-сместување	1.459.000	-1.000.000	459.000
424111	Канцелариски материјали	4.000.000	-1.000.000	3.000.000
10001 - Министерство за економија				
12 - Политики и регулатива				
Потставка	Опис	Ребаланс	Промена	Износ после прераспределбата
423112	Телефон и телефакс	5.600.000	-1.000.000	4.600.000
424114	Други административни материјали	1.310.000	-700.000	610.000
426511	Семинари и конференции	640.000	-300.000	340.000
13001 - Министерство за транспорт и врски				
11 - Администрација				
Потставка	Опис	Ребаланс	Промена	Износ после прераспределбата
422111	Централно греење	1.765.000	-500.000	1.265.000
424111	Канцелариски материјали	4.362.000	-500.000	3.862.000
467121	Изградба на други објекти	108.000.000	-2.000.000	106.000.000
14001 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство				
11 - Администрација				
Потставка	Опис	Ребаланс	Промена	Износ после прераспределбата
420121	Патување во странство хранарина (дневница)	3.200.000	-1.000.000	2.200.000
423211	Горива и масла	1.370.000	-500.000	870.000
443713	Трансфери до берзата за земјоделски производи	4.000.000	-1.000.000	3.000.000
471112	Ревитализација на села	25.000.000	-2.000.000	23.000.000

15001 - Министерство за труд и социјална политика				
II - Администрација				
Потставка	Опис	Ребаланс	Промена	Износ после прераспределбата
464116	Купување на други моторни возила	1.500.000	-1.500.000	-

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-3588/1
2 јули 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

798.

Врз основа на член 18, став 2 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.07.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНА СТАНДАРДНА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ СЕКТОРИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува Национална стандардна класификација на институционалните сектори - по сектори, подсектори и групи, заснована на Европскиот систем на сметки, ЕСС-95 и на Системот на национални сметки на Обединетите нации, СНС-93.

Националната стандардна класификација на институционалните сектори е составен дел на оваа одлука.

Член 2

Националната стандардна класификација на институционалните сектори ќе се користи за усогласување на монетарната, финансиската и статистиката на национални сметки и други области во текот на прибирањето, обработката, анализата и објавувањето на статистички податоци.

Член 3

Описите, дефинициите, начинот и постапката за распоредувањето на институционалните единици во сектори, подсектори и групи ги утврдува директорот на Државниот завод за статистика со Методологија.

Државниот завод за статистика ги следи промените во меѓународните стандарди во областа на секторизацијата.

Член 4

Централниот регистар на Република Македонија во регистарот на деловните субјекти ќе ги води и шифрира за институционалните сектори.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3496/1
9 јули 2002 година
Скопје

Претседател на Владата,
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

НАЦИОНАЛНА СТАНДАРДНА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ

C.1 Вкупна економија

C.11 Нефинансиски друштва

C.11001 Јавни нефинансиски претпријатија
C.11002 Домашни приватни нефинансиски друштва

C.11003 Нефинансиски друштва контролирани од странство

C.11009 Нефинансиски претпријатија во постапка на трансформација на сопственоста

C.12 Финансиски друштва

C.121 Централна банка

C.122 Други монетарно - финансиски институции

C.12201 Други монетарно-финансиски институции под јавна контрола

C.12202 Домашни приватни, други монетарно-финансиски институции

C.12203 Други монетарно-финансиски институции контролирани од странство

C.12209 Финансиски претпријатија во постапка на трансформација на сопственост

C.123 Други финансиски посредници, освен осигурителните друштва и пензиските фондови

C.12301 Други финансиски посредници под јавна контрола, освен осигурителните друштва и пензиските фондови

C.12302 Домашни, приватни други финансиски посредници, освен осигурителните друштва и пензиските фондови

C.12303 Други финансиски посредници, освен осигурителните друштва и пензиските фондови контролирани од странство

C.12309 Други финансиски посредници, освен осигурителните друштва и пензиските фондови во постапка на трансформација на сопственоста

C.124 Помошни финансиски институции

C.12401 Помошни финансиски институции под јавна контрола

C.12402 Домашни, приватни помошни финансиски институции

C.12403 Помошни финансиски институции контролирани од странство

C.12409 Помошни финансиски институции во постапка на трансформација на сопственоста

C.125 Осигурителни друштва и пензиски фондови освен ПИОМ

C.12501 Осигурителни друштва и пензиски фондови под јавна контрола

C.12502 Домашни, приватни осигурителни друштва и пензиски фондови

C.12503 Осигурителни друштва и пензиски фондови контролирани од странство

C.12509 Осигурителни друштва и пензиски фондови во постапка на трансформација на сопственоста

C.13 Држава

C.1311 Единици на централно ниво на државата

C.13111 Корисници на Буџетот на РМ

C.131111 Биро за стоковни резерви

C.13112 Единки корисници на Буџетот на РМ

С.13113 Државни фондови
 С.131131 Фонд за магистрални и регионални патишта
 С. 13114 Останати фондови и други единици на централно ниво на државата

С.1313 Единици на локално ниво на државата

С.13131 Корисници на буџети на единиците на локалната самоуправа

С.13132 Фондови на локално ниво на државата

С.13133 Други единици на локално ниво на државата

С.1314 Фондови за социјално осигурување

С.13141 Фонд за пензиско и инвалидско осигурување

С.13142 Фонд за здравство

С.13143 Завод за вработување

С.14 Домаќинства

С.141 Работодавачи (со исклучок на работниците за своја сметка)

С. 142 Самовработени

С.143 Вработени

С.144 Приматели на приходи од сопственост и од трансфери

С.1441 Приматели на приходи од сопственост

С.1442 Приматели на пензии

С.1443 Приматели на приходи од други трансфери

С.145 Други

С.15 Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата

С.2 Странство

С.21 Европска унија

С.211 Држави-членки на ЕУ

С.212 Институции на ЕУ

С.22 Трети земји и меѓународни организации

799.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001 и 43/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 јули 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1. Се разрешува Јове Кекеновски од должноста државен секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3419/2
 2 јули 2002 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

800.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001 и 43/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 јули 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1. За државен секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање се именува д-р Никола Панов.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3477/1
 2 јули 2002 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

801.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 јули 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

1. Се разрешува д-р Драги Димитриевски од должноста директор на Фондот за животна средина, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3420/2
 2 јули 2002 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

802.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000) и член 4-в од Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за основање на Јавно водостопанско претпријатие ("Службен весник на Република Македонија" бр. 39/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 јули 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПОДЕЛБА НА КАПИТАЛОТ НА ПОСТОЈНИТЕ ДЕЛОВНИ ЕДИНИЦИ ОД КОИ СЕ ИЗДВОЈУВААТ ДЕЛОВИ ОД ЈВП "ВОДОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА" СКОПЈЕ

1. За претседател и членови на Комисијата за поделба на капиталот на постојните деловни единици од кои се издвојуваат делови од ЈВП "Водостопанство на Македонија" - Скопје се именуваат:

а) за претседател
 - Борис Камберов, раководител на Сектор во ЈВП "Водостопанство на Македонија" - Скопје,

б) за членови:
 - Лиљана Ристевска, раководител на Сектор во ЈВП "Водостопанство на Македонија" - Скопје,
 - Александар Сапунџиевски, виши републички инспектор во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,
 - Иван Ставрев, раководител на Водостопанство "Вардар" - Скопје,
 - Добре Тренчевски, раководител на Водостопанство "Пелагонија" - Битола.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3296/2
 2 јули 2002 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

803.

Врз основа на член 88 став 2 и 3 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/2000 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 јули 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА - СКОПЈЕ**

1. Иван Андоновски се разрешува од должноста директор на Агенцијата на Република Македонија за приватизација - Скопје, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3418/2
2 јули 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

804.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 јуни 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАТВОРОТ ВО СКОПЈЕ СО ОТВОРЕНИ ОДДЕЛЕНИЈА ВО КРИВА ПАЛАНКА И ВЕЛЕС**

1. Фаредин Мифтари се разрешува од должноста заменик на директорот на Затворот Скопје со отворени одделенија во Крива Паланка и Велес.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3347/1
18 јуни 2002 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Цевдет Насуфи, с.р.

805.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 јуни 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАТВОРОТ ВО СКОПЈЕ СО ОТВОРЕНИ ОДДЕЛЕНИЈА ВО КРИВА ПАЛАНКА И ВЕЛЕС**

1. За заменик на директорот на Затворот во Скопје со отворени одделенија во Крива Паланка и Велес се именува Фаик Цони.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3348/1
18 јуни 2002 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Цевдет Насуфи, с.р.

806.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 јули 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАТВОРОТ СКОПЈЕ СО ОТВОРЕНИ ОДДЕЛЕНИЈА ВО КРИВА ПАЛАНКА И ВЕЛЕС**

1. Се разрешува Фаик Цони од должноста заменик на директорот на Затворот Скопје со отворени одделенија во Крива Паланка и Велес.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3478/1
2 јули 2002 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Цевдет Насуфи, с.р.

807.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 јули 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАТВОРОТ СКОПЈЕ СО ОТВОРЕНИ ОДДЕЛЕНИЈА ВО КРИВА ПАЛАНКА И ВЕЛЕС**

1. За заменик на директорот на Затворот Скопје со отворени одделенија во Крива Паланка и Велес се именува Халит Сејдиу.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3500/1
2 јули 2002 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Цевдет Насуфи, с.р.

808.

Врз основа на член 23 од Законот за јавните патишта ("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/96, 40/99, 96/2000 и 29/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 јули 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА - СКОПЈЕ**

1. Абедин Имери се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Фондот за магистрални и регионални патишта - Скопје.

2. За член на Управниот одбор на Фондот за магистрални и регионални патишта - Скопје се именува Мемет Селмани.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3501/1
2 јули 2002 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Цевдет Насуфи, с.р.

809.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 јули 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТАТА - СКОПЈЕ**

1. Исмет Лимани се разрешува од должноста директор на Јавното претпријатие за стопанисување со пасиштата - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3502/1
2 јули 2002 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Цевдет Насуфи, с.р.

810.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 јули 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТАТА - СКОПЈЕ**

1. За директор на Јавното претпријатие за стопанисување со пасиштата - Скопје се именува Фаик Џони.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3503/1
2 јули 2002 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Џевдет Насуфи, с.р.**

811.

Врз основа на член 15 став 2 и член 64 точка 2 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 3/2002), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата СГ-ва седница, одржана на 06.07.2002 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДАЖБА, ЦИРКУЛАЦИЈА И
ИСПЛАТА НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ НА
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

1.1. Со оваа одлука се утврдуваат правилата за издавање, продажба, циркулација и исплата на благајнички записи на Народна банка на Република Македонија (во натамошниот текст: благајнички записи).

1.2. Народна банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народна банка) во согласност со рамките на утврдената проекција на монетарната политика и краткорочните ликвидносни проекции за потребната маса на примарни пари, одлучува за издавање и продажба на благајнички записи.

1.3. Благајничките записи се издаваат во денари.

Благајничките записи се продаваат по дисконтиран износ, а на денот на доставувањето Народна банка ја исплаќа номиналната вредност на благајничките записи.

Дисконтираниот износ се пресметува по формулата:

$$\text{Дисконтиран износ} = \frac{\text{Номинален износ} \cdot \text{цена}}{100}$$

Цената на 100 единици номинална вредност на благајнички записи се пресметува по формулата:

$$\text{Цена} = \frac{100}{(1 + \text{кс}/100)^{(д/365)}}$$

Каде

кс - каматна стапка на годишно ниво

д - рок на доставување

1.4. Благајничките записи се во дематеријализирана форма.

1.5. Благајничките записи се продаваат на аукции кои ги спроведува Народна банка.

1.6. Право на учество на аукциите имаат сите банки регистрирани согласно со постоечките прописи.

1.7. Народна банка води регистар за сопственоста на благајничките записи по банки, продадени во име и за сметка на банките (во натамошниот текст: сопствени благајнички записи).

Продадените благајнички записи во име на банките, а за туѓа сметка (во натамошниот текст: клиентски благајнички записи) се водат синтетички на издвоена клиентска сметка за секоја банка поединечно.

1.8. Банките се должни да водат евиденција за купените благајнички записи по клиенти.

1.9. Со благајничките записи може да се тргува на секундарниот пазар.

Трансферот на финансиските средства по основа на тргување на благајнички записи на секундарниот пазар ќе се одвива преку системот за порамнување на Народна банка (МИПС), со цел да се изврши пренос на сопственоста на благајнички записи на денот на тргувањето.

**2. ОРГАНИЗИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА
АУКЦИИТЕ**

1. Редовни аукции

2.1. Народна банка спроведува редовни аукции согласно утврдени термини на одржување.

а) Објавување на проспект за аукција

2.2. Народна банка, во 14:30 часот во работниот ден кој претходи на денот на одржување на аукцијата, преку Web апликацијата на НБРМ - Аукција на благајнички записи (во натамошниот текст: Web апликација на НБРМ), упатува проспект до сите банки, во кој се наведени условите за учество на аукцијата.

2.3. Во проспектот се наведуваат:

- датумот на одржување на аукцијата,

- времето на одржување и времето на прием на понуди за учество на аукцијата,

- типот на тендерот за спроведување на аукцијата,

- ознаката на хартијата од вредност во следниот формат ЦБ2002/Х-У, при што кратенката ЦБ означува дека станува збор за записи на централната банка, броевите 2002 ја означуваат годината кога записите се продадени, на местото на Х стои редниот број на аукцијата која се одржува во тековната година, и на местото на У се наведува рокот на достасување на благајничките записи,

- датумот на достасување на благајничките записи,

- износот на благајнички записи (изразен во денари), кој Народна банка го нуди за продажба на аукцијата и,

- цената наведена со точност од 4 децимали, кај тендер со износи.

2.4. Народна банка во согласност со целите и насоките на монетарната политика, а во зависност од движењата на финансиските пазари, го избира типот на тендерот за спроведување на аукција на благајнички записи: тендер со износи или тендер со каматни стапки.

2.5. При тендер со износи (volume tender), износот и каматната стапка на аукцијата се одредени од страна на централната банка. Оваа каматна стапка може да биде претходно објавена или може да се открие откако учесниците ќе ги поднесат нивните понуди, односно да биде дел од резултатите од аукцијата. Банките аукцираат само со износи.

2.6. При тендер со каматни стапки (interest rate tender), централната банка го објавува износот на аукцијата и им дава можност на банките да аукцираат и со износи и со цени (каматни стапки). Средствата се алоцираат по цени (каматни стапки) од понудите на банките (американски тип на аукција).

Народна банка има право да утврди минимална цена (максимална каматна стапка).

б) Понуди за аукции

2.7. Банките го пријавуваат своето учество на аукциите со понуди за купување на благајнички записи.

2.8. Понудите се доставуваат до Народна банка во периодот од 10:30 до 11:00 часот на денот на одржувањето на аукцијата.

Понудите за учество на аукцијата учесниците ги доставуваат со пристап на Web апликацијата на НБРМ, со користење на сопственото корисничко име и лозинка. Методот на користење на Web апликацијата на НБРМ е детално опишан во Упатство за работа со Web апликацијата на НБРМ.

Во времето за прием на понудите НБРМ нема увид во податоците кои учесниците ги наведуваат во понудите.

Народна банка е должна да обезбеди тајност на условите понудени од учесниците на аукциите.

2.9. Елементите кои треба да бидат содржани во понудата на секој учесник на аукцијата зависат од типот на тендерот.

2.10. Во случај на тендер со каматни стапки, во понудата се наведува цена (каматна стапка) со точност од четири децимали и износот со кој учесникот аукцира. Во овој случај, секој учесник може да достави неколку понуди за учество на аукцијата, со различни цени (каматни стапки).

2.11. Доколку Народна банка спроведува тендер со износи, учесниците аукцираат само со износот.

2.12. Минималниот износ за учество на аукцијата изнесува 1.000.000 денари. Секое зголемување над минималниот износ ќе се врши со додавање на заокружени износи од 100.000 денари.

2.13. Доставените понуди се неотповикливи по истекот на утврдениот термин за прием на понуди.

2.14. Понудите кои не ги исполнуваат условите предвидени во оваа одлука согласно WEB апликацијата не се прифаќаат.

в) Принципи на распоредување на понудите и резултати од аукцијата

2.15. По истекот на времето за прием на понуди, во периодот од 11:00 до 11:15 часот, зависно од типот на тендерот, Народна банка ги распоредува понудите спрема одредени принципи.

Во случај кога Народна банка спроведува тендер со износи, а вкупната побарувачка ја надминува понудата, понудите се распределуваат сразмерно на аукцираниот износ за купување на благајнички записи (принцип за сразмерна распределба).

Во случај кога Народна банка спроведува тендер со каматни стапки тогаш понудите се распоредуваат според понудената цена (каматна стапка) почнувајќи од највисоката цена (најниска каматна стапка) (принцип на приоритет на понудената цена (каматна стапка)). Доколку се случи повеќе учесници да понудат иста цена (каматна стапка), а вкупната побарувачка ја надминува понудата, понудите се распределуваат сразмерно на аукцираниот износ за купување на благајнички записи (принцип за сразмерна распределба).

Народна банка го задржува правото да ги одбие понудите со услови кои отстапуваат од пазарните движења.

2.16. Резултатите од аукцијата содржат успешни и неуспешни понуди.

Прифатените понуди се реализираат според понудените услови и во согласност со резултатите од аукцијата.

Сите неприфатени понуди на аукцијата остануваат без последици.

2.17. Народна банка по електронски пат ги известува банките дека се објавени резултатите од аукцијата.

Секој учесник преку Web апликацијата на НБРМ има пристап до сопствените резултати од аукцијата.

2.18. Сите банки преку Web апликацијата на НБРМ имаат пристап до вкупните резултати од секоја поединечна аукција.

2.19. Во случај на тендер со каматни стапки, вкупните резултати од аукцијата содржат податоци за вкупно реализираниот износ, за пондерираната (просечна) цена (каматна стапка) на аукцијата, како и за минималната и максималната цена (каматна стапка) од успешните понуди.

Пондерираната (просечна) цена се пресметува по формулата:

$$\text{Пондерирана цена} = \frac{\sum(C_n * Q_n)}{\sum(Q_n)}$$

Каде:

C_n - цена на успешна понуда на учесник n;

Q_n - доделен износ на благајнички записи на учесник n;

Σ(Q_n) - реализиран износ на благајнички записи;

n - учесник.

2.20. При тендер со износи, учесниците се известуваат само за вкупно реализираниот износ и за цената (каматната стапка) во случај кога не е претходно објавена.

г) Реализирање на прифатените понуди

2.21. Учесниците на аукцијата се должни за купените благајнички записи да извршат уплата на дисконтираниот износ истиот ден, по завршувањето на аукцијата на сметка на Народна банка.

2.22. По извршената уплата на благајничките записи од страна на банките, Народна банка ги вклучува доделените записи во портфолиото на банките.

2.23. Народна банка издава документи за потврда на сопственоста на благајничките записи, купени од страна на банките во свое име и за своја сметка.

II. Вонредни аукции

2.24. Во случај на непланирани вишоци на ликвидност во банкарскиот систем, Народна банка може да упати проспект за вонредна аукција.

2.25. Вонредната аукција ги има истите карактеристики со редовната аукција со таа разлика што учесниците не се однапред информирани за денот на нејзиното одржување. Од оваа причина, Народна банка по телефонски пат ги известува учесниците за времето на одржување на вонредната аукција.

3. ЦИРКУЛИРАЊЕ НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ

3.1. Сопствените благајнички записи банката може:

- да ги заложат за добивање кредити од Народна банка,

- да ги заложат за добивање дозволено дневно пречекорување од Народна банка,

- да тргува на секундарен пазар.

3.2. Во периодот на користење на кредит и дозволено дневно пречекорување од Народна банка дадените благајнички записи во колатерал привремено не циркулираат.

На денот на достасувањето на кредитот банката ги враќа користените средства, а заложените благајнички записи се во циркулација.

3.3. Кога банката продава благајнички записи на секундарниот пазар, должна е да достави налог до Народна банка за префрлање на сопственоста на благајничките записи.

Кога банката купува благајнички записи на секундарниот пазар, банката кај која се евидентирани благајничките записи на клиентот должна е да достави налог за трансфер на финансиски средства до Народна банка.

3.4. Кога клиентот продава благајнички записи на секундарниот пазар, банката кај која се евидентирани благајничките записи на клиентот должна е да достави налог до Народна банка за префрлање на сопственоста на благајничките записи.

Кога клиентот купува благајнички записи на секундарниот пазар, банката кај која се евидентирани благајничките записи на клиентот должна е да достави налог за трансфер на финансиски средства до Народна банка.

3.5. По утврдувањето на усогласеноста на налогот на продавачот и налогот на купувачот, Народна банка врши истовремен пренос на средствата и на сопственоста на благајничките записи.

3.6. За спроведување на техниката на доставувањето на налогот за пренос на сопственоста на благајнички записи и налогот за трансфер на финансиските средства, гувернерот на Народна банка пропишува Упатство кое е составен дел на оваа одлука.

4. ИСПЛАТА НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ

4.1. На денот на достасување на благајничките записи, Народна банка врши исплата на номиналниот износ на благајничките записи.

5. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

5.1. Доколку банката не уплати соодветен износ на средства по основ на доделени благајнички записи на аукција на сметката на Народна банка на која се водат благајнички записи, Народна банка ќе пресмета затезна камата на износот на неуплатените средства.

Банките се должни да ја платат затезната камата согласно став 1 првиот работен ден од денот на настанување на обврската.

Народна банка го задржува правото покрај мерките од точка 5.1. да преземе и други мерки.

5.2. Доколку се утврди дека банката не постапила согласно точките 3.3. и 3.4. од оваа одлука, Народна банка има право да преземе мерки согласно постоечката регулатива.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Со денот на започнување со примена на оваа одлука престанува да важи Одлуката за спроведување на аукција на благајнички записи на Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 24/2000).

6.2. Оваа одлука влегува во сила осум дена по објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.09.2002 година.

О.бр. 02-15/CI-1/2002
6 јули 2002 година
Скопје

Претседател на
Советот на Народна банка
на Република Македонија,
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

812.

Врз основа на член 64 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 3/2002), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата CI-ва седница одржана на 06.07.2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПЛАЌА ПРОВИЗИЈА ЗА КУПУВАЊЕ НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Одлуката за условите и начинот под кои Народна банка на Република Македонија плаќа провизија за купување на благајнички записи на Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 8/2002) престанува да важи.

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/CI-2/2002
6 јули 2002 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка на
Република Македонија,
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

813.

Врз основа на член 64 точка 10 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 3/2002), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата CI-ва седница, одржана на 06.07.2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КРЕДИТИ

1. Со оваа одлука се утврдуваат видот и условите за користење на инструменти за обезбедување на кредити и дозволено дневно пречекорување кои Народна банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народна банка) ги одобрува на банките.

2. Народна банка како инструменти за обезбедување прифаќа висококвалитетни хартии од вредност.

3. Како инструменти за обезбедување се користат хартии од вредност евидентирани во системот за електронско книговодство на Народна банка или во Централниот депозитар на хартии од вредност.

Хартиите од вредност кои се евидентирани во системот за електронско книговодство на Народна банка, во случај на користење на кредит или дозволено дневно пречекорување банката ги дава во владетелски залог на Народна банка, при што истите привремено не циркулираат.

За регулирање на правата и обврските по основ на заложените хартии од вредност банките доставуваат до Народна банка Изјава за солемнизација.

4. Видот на хартиите од вредност кои Народна банка ги прифаќа како инструменти за обезбедување ги определува гувернерот со „Листа на хартии од вредност кои може да се користат како колатерал за добивање кредит од НБРМ“, која се објавува квартално.

5. Оваа одлука влегува во сила осум дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/CI-3/2002
6 јули 2002 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка на
Република Македонија,
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

814.

Врз основа на член 64 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 3/2002), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата CI-ва седница, одржана на 06.07.2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

И. Општи одредби

1. Со оваа одлука се регулираат каматните стапки кои Народна банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народна банка) ги наплаќа на одобрените кредити и други побарувања, каматните стапки кои Народна банка ги плаќа на примените депозити и други обврски, како и начините на пресметување, наплата и плаќање на каматите.

Каматните стапки на Народна банка се утврдуваат во согласност со целите, определени во Законот за Народна банка, а во зависност од движењата на финансиските пазари.

Каматните стапки на Народна банка се утврдуваат на годишно ниво.

II. Активни каматни стапки

2. Есконтната стапка на Народна банка ја утврдува Советот на Народна банка.

Есконтната стапка на Народна банка изнесува 10,70%.

3. Каматните стапки на кредитите со колатерал во хартии од вредност, договорите за реоткуп на финансиски инструменти и девизните свој операции за обезбедување на денарска ликвидност, во случај на примена на тендер со каматни стапки, се утврдуваат аукциски, а во случај на примена на тендер со износи ги утврдува гувернерот.

4. Каматната стапка на ломбардните кредити и девизните свој трансакции, кои Народна банка ги одобрува преку ноќ, ја утврдува Советот на Народна банка.

Каматната стапка на кредитите од став 1 од оваа точка изнесува 23,00%.

5. Каматните стапки на останатите операции на Народна банка за обезбедување на денарска ликвидност, ги утврдува гувернерот во согласност со целите на монетарната политика и движењата на финансиските пазари.

6. Каматната стапка на побарувањата, чија наплата е одложена со посебни закони, Народна банка ја пресметува и наплаќа во согласност со законите, со чии одредби е одложена наплата.

III. Пасивни каматни стапки

7. Каматните стапки за продадените благајнички записи, договорите за реоткуп на финансиски инструменти и девизните своп операции за повлекување на денарска ликвидност, во случај на примена на тендер со каматни стапки, се утврдуваат аукциски, а во случај на примена на тендер со износи ги утврдува гувернерот.

8. Каматните стапки на останатите операции на Народна банка за повлекување на денарска ликвидност, ги утврдува гувернерот во согласност со целите на монетарната политика и движењата на финансиските пазари.

9. Каматната стапка, која Народна банка ја плаќа на задолжителната резерва на банките и штедилниците, ја утврдува гувернерот.

IV. Начини на пресметување, наплата и плаќање

10. Народна банка ги пресметува каматите за одобрените кредити и други побарувања, односно примените депозити и други обврски со употреба на конформна метода. Народна банка применува конформна метода, освен во случаите каде е договорена примена на пропорционална метода.

Формула за пресметка на камата по конформна метода:

$$P0 = ((365(366)/n \sqrt{1 + \frac{P}{100}} - 1) * 100$$

P0 - конформна стапка за n-денови

P - пропишана годишна стапка

n - број на денови за кои се пресметува камата

Формула за пресметка на камата по пропорционална метода:

$$P0 = \frac{P * n}{365(366)}$$

P0 - пропорционална стапка за n-денови

P - пропишана годишна стапка

n - број на денови за кои се пресметува камата

11. Каматата за побарувањата на Народна банка од точка 3, 4 и 5 на оваа одлука, се пресметува и наплаќа на денот на достасување на побарувањата.

По исклучок од став 1 од оваа точка, каматата за побарувањата на Народна банка, кои не се опфатени во точка 3, 4 и 5 на оваа одлука, се пресметува месечно, а се наплаќа најдоцна во рок од 8 дена по истекот на месецот за претходниот месец.

12. Каматата за обврските на Народна банка од точка 7 и 8 на оваа одлука, се пресметува и плаќа на денот на достасување на обврските.

Каматата, која Народна банка ја плаќа на задолжителната резерва на банките и штедилниците, се пресметува по истекот на периодот за одржување на задолжителна резерва, а се плаќа најдоцна во рок од 8 дена по истекот на периодот.

13. За задоцнување на исполнување на побарувањата од точка 3, 4 и 5 на оваа одлука, Народна банка пресметува и наплаќа затезна камата.

Затезната камата се пресметува од денот на достасување на побарувањата до денот на наплата. Народна банка ја наплаќа затезната камата на денот на исплата на побарувањето.

14. Во услови кога обврската на наплата и плаќање на каматата во согласност со оваа одлука паѓа на неработен ден, наплата и плаќањето се поместуваат на првиот следен работен ден.

V. Завршни одредби

15. Со денот на влегување во сила на оваа одлука престануваат да важат Одлуката за каматните стапки на надоместот на Народна банка на Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 7/97, 13/98, 111/2000 и 41/2001), Одлуката за начинот на пресметување, наплаќување и плаќање на каматата и на надоместокот на Народна банка на Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 27/92, 32/92, 82/92, 6/94 и 41/2001), Одлуката за каматната стапка на ломбардните кредити одобрени од страна на Народна банка на Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 41/2001 и 47/2001) и Одлуката за есконтната стапка на Народна банка на Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 45/95 и 50/2001).

16. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

О. бр. 02-15/CI-4/2002

6 јули 2002 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка на
Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

815.

Врз основа на член 13, 14 и 64 точка 2 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ" бр. 3/2002), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата CI-ва седница, одржана на 06.07.2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ

1. Во Одлуката за задолжителна резерва („Службен весник на РМ" бр. 103/2001) се врши следнава измена:

Точката 10 се менува и гласи:

„Банката плаќа затезна камата на Народна банка доколку:

- не обезбеди просек на задолжителна резерва. Затезната камата се пресметува на износот на необезбедениот просек за целиот пресметководен период;

- на крајот на денот располага со средства на сметката во износ помал од пропишаниот согласно член 7 од оваа одлука. Затезната камата се пресметува на искористениот износ над дозволеният процент за секој ден од користењето;

- при контрола на работењето на банката се утврдат неправилности во пресметката на обврската за задолжителна резерва. Затезната камата се пресметува на помалку пресметаниот износ на задолжителна резерва за целиот пресметковен период, за сите периоди за кои се утврдени неправилности.

Банките се должни да ја платат затезната камата согласно став 1 првиот работен ден од денот на настанување на обврската.

Народна банка го задржува правото да превземе и други мерки согласно постоечката регулатива доколку настанат случаите наведени во став 1 од оваа точка.“

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 11.07.2002 година.

О. бр. 02-15/CI-5/2002

6 јули 2002 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка на
Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

816.

Врз основа на член 13, 14 и 64 точка 2 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 3/2002), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата CI-ва седница, одржана на 06.07.2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА ШТЕДИЛНИЦИТЕ

1. Во Одлуката за задолжителна резерва на штедилниците („Службен весник на РМ“ бр. 103/2001) се вршат следниве измени:

а) Се додава нова точка 8 која гласи:

„Штедилницата плаќа затезна камата на Народна банка доколку:

- во рок не издвои задолжителна резерва. Затезната камата се пресметува за неиздвоениот износ на задолжителна резерва;

- при контрола на работењето на штедилницата се утврдат неправилности во пресметката на обврската за задолжителна резерва.

Затезната камата се пресметува на помалку пресметаниот износ на задолжителна резерва за целиот пресметковен период, за сите периоди за кои се утврдени неправилности.

Штедилниците се должни да ја платат затезната камата согласно став 1 првиот работен ден од денот на настанувањето на обврската.“

б) Точките 8, 9 и 10 стануваат точки 9, 10 и 11.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 11.07.2002 година.

О. бр. 02-15/CI-6/2002

6 јули 2002 година на Советот на Народна банка на Скопје

Претседател

на Советот на Народна банка на Република Македонија

Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

817.

Врз основа на член 10 став 1 алинеја 7, член 29 и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 3/2002), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата CI-ва седница, одржана на 06.07.2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ДНЕВНО ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ НА СМЕТКАТА НА БАНКАТА ВО
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Заради овозможување на непречено извршување на платните трансакции во Народна банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народна банка), Народна банка одобрува дневно пречекорување на сметката на банката врз основа на заложените хартии од вредност.

2. Правото на дозволено дневно пречекорување на сметката на банката се утврдува согласно точка 3 од Одлуката за утврдување на инструменти за обезбедување на кредити („Сл. весник на РМ“ бр. 53/02).

Банката има право на дозволено дневно пречекорување доколку не го искористила максималниот број на денови предвиден за користење на ломбарден кредит во еден календарски месец.

3. Искористеното дневно пречекорување банката е должна да го покрие до утврдениот термин за извршување на платни трансакции со валута од тековниот ден.

Доколку банката не го покрие дозволеното дневно пречекорување во утврдениот термин, должна е да поднесе барање за користење на ломбарден кредит сог-

ласно Одлуката за начинот и условите на одобрување краткорочни кредити на банки со залог на определени хартии од вредност („Сл. весник на РМ“ бр. 13/98, 61/98 и 50/01).

4. Доколку банката не постапи согласно одредбите од точка 3 од оваа одлука, Народна банка ќе пресмета затезна камата на износот на непокриеното дневно пречекорување.

Народна банка го задржува правото да преземе и други мерки согласно постоечката регулатива.

5. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/CI-7/2002

6 јули 2002 година на Советот на Народна банка на Скопје

Претседател

на Советот на Народна банка на Република Македонија

Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

818.

Врз основа на член 16 и член 64 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/2002), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата CI-ва седница, одржана на 06.07.2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА ОДОБРУВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ СО ЗАЛОГ НА
ОПРЕДЕЛЕНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. Во точката 4 од Одлуката за начинот и условите на одобрување краткорочни кредити на банките со залог на определени хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/98, 61/98 и 50/2001) зборовите: „Одлуката за каматните стапки на ломбардните кредити на Народна банка на Република Македонија“, се заменуваат со зборовите: „Одлуката за каматните стапки на Народна банка на Република Македонија“.

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/CI-8/2002

6 јули 2002 година на Советот на Народна банка на Скопје

Претседател

на Советот на Народна банка на Република Македонија

Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

819.

Врз основа на член 4 став 3 од Законот за девизно работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/2001, 49/2001 и 103/2001) и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна банка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/2002), Советот на Народната банка на Република Македонија, на својата CI-ва седница, одржана на 06.07.2002 година, ја донесе следната

О Д Л У К А
ЗА НАЧИНОТ НА ОТВОРАЊЕ НА ДЕВИЗНИ
СМЕТКИ НА РЕЗИДЕНТИ КАЈ ОВЛАСТЕНИ
БАНКИ

1. Девизни сметки и девизни влогови на резиденти (во продолжение: девизни сметки), можат да отвораат банки кои за тоа имаат овластување согласно Законот за банките (во продолжение: банка).

2. Банката отвора девизна сметка на барање на резидентот во согласност со интерните акти на банката, откако ќе го утврди идентитетот на резидентот и лицата овластени од него за работа со сметката.

Банката го идентификува резидентот-правно лице врз основа на поднесена судска регистрација од која се утврдува назив, седиште, матичен и даночен број на правното лице. Резидентот кој не подлежи на судска регистрација се идентификува врз основа на документот за негово основање или упис на името односно називот, адресата или седиштето и дејноста.

Банката го идентификува резидентот-физичко лице врз основа на поднесена лична исправа од која се утврдува: име, презиме, место и адреса на живеалиште или пребивалиште, единствен матичен број, број на лична-та исправа и органот што ја издал.

3. Банката може на резидентот, освен на резидентите од член 2 став 1 точки 4 и 5 од Законот за девизно работење, да му отвори само една девизна сметка.

4. За состојбата и прометот на девизните сметки банката е должна до Народна банка на Република Македонија да доставува месечни извештаи, до 10-ти во месецот за изминатиот месец. Гувернерот на Народна банка на Република Македонија донесува упатство за начинот на извештавање.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 15.10.2002 година.

О.бр. 02-15/CI-9/2002

6 јули 2002 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

820.

Врз основа на член 16 став 3 од Законот за девизно работење ("Службен весник на РМ" бр. 34/2001, 49/2001 и 103/2001) и член 64 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 3/2002), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата CI-ва седница, одржана на 06.07.2002 година, ја донесе следната

ОДЛУКА ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА РАБОТА НА НЕРЕЗИДЕНТИ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Нерезидентот за купување на хартии од вредност во Република Македонија, треба да отвори старателска сметка кај овластена банка која воедно е и овластен учесник на пазарот на хартии од вредност (во продолжение: банка), освен во случај на:

- купување на акции при прво издавање;
- купување на акции со кое се стекнува со повеќе од 10 % од гласачките права на акционерското друштво, односно повеќе од 10 % учество во основниот капитал на акционерското друштво;

- купување на должнички хартии од вредност во непосредна спогодба со познат купувач (затворена емисија).

За порамнување на трансакцијата нерезидентот треба да ги уплати потребните средства на старателската сметка од став 1 на оваа точка. Банката е должна, девизните средства примени на име купување на хартии од вредност, за кои нерезидентот на банката не и дал или нема да и даде изјава од точка 3 став 2 од оваа одлука, најпрво да ги понуди за откуп на Народна банка на Република Македонија.

Народна банка на Република Македонија девизните средства од претходниот став, ги откупува според куповниот курс на Народна банка на Република Македонија.

2. Банката отвора и води денарска и девизна старателска сметка на нерезидентот врз основа на договор за водење на старателска сметка склучен со нерезидентот. Договорот може да содржи и овластување за банката да купува и продава хартии од вредност во име и за сметка на нерезидентот на домашниот пазар на хартии од вредност како и да врши други услуги согласно прописите со кои се уредува работењето со хартии од вредност.

Банката е должна да ги спроведува сите права што произлегуваат од договорот за водење на старателска сметка.

Банката води евиденција на купените и продадените хартии од вредност.

3. Банката е должна за состојбата на хартиите од вредност да купи право за обезбедување девизи кај Народна банка на Република Македонија (во продолжение: право) за што склучува договор за купување на права.

Банката не купува право, ако во договорот за водење на старателска сметка од нерезидентот обезбеди изјава со која:

- нерезидентот се обврзува дека купените хартии од вредност една година, од денот на вкнижување на хартиите од вредност во негова полза, нема да ги оттуѓи, нема со нив да располага на каков и да е друг начин ниту пак да дозволи на нив да се вкнижат права на трети лица (на пр. право на залог);

- нерезидентот ја овластува банката да му даде налог на Централниот депозитар за хартии од вредност со кој ќе му наложи кај овие хартии од вредност да се вкнижи забрана на располагање со нив во полза на банката за период од една година, сметано од денот на вкнижување на хартиите од вредност во полза на нерезидентот, така што на тие хартии од вредност не може да се смени имателот ниту пак да се вкнижат права на трети лица (на пр. права од залог), освен ако таквиот пренос односно вкнижување на права на трети лица писмено го дозволи банката, при што имателот на хартија од вредност за себе ги задржува сите права од хартија од вредност (на пр. камати или дивиденди);

- банката може да дозволи пренос на хартијата од вредност односно вкнижување на права на трети лица на тие хартии од вредност пред истекот на забраната само во исклучителни случаи (на пр. стечај) и во случај кога хартија од вредност под условите од претходната алинеја се оттуѓи на друг нерезидент.

4. Банката мора да обезбеди вредноста на купените права постојано да биде еднаква најмалку на состојбата на хартиите од вредност и кога состојбата на веќе купените права не е доволна за покривање на состојбата на хартии од вредност дополнително да купи право кај Народна банка на Република Македонија.

5. Правата се 3-месечни и можат да се искористат секој работен ден во кварталот. Правата гаснат по истекот на последниот ден од кварталот.

6. Премијата за купување на правото ја утврдува гувернерот на Народна банка на Република Македонија со посебна одлука најмалку 5 работни дена пред истекот на кварталот.

Износот на премијата за купување на правото во текот на кварталот се пресметува за фактичкиот број на денови од денот на зголемувањето на состојбата на сметката која бара дополнително купување на правото, до последниот ден од кварталот.

Порамнителен курс на правото е продажниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот кога банката ќе поднесе барање за користење на правото.

7. Купеното право може да се искористи само за девизен одлив во странство истовремено со намалување на состојбата на хартии од вредност во тековниот квартал.

За одливите за кои на банката и е даден налог до последниот ден во претходниот квартал, банката може да го користи правото од претходниот квартал до истекот на 3-тиот работен ден во тековниот квартал.

8. Банката е должна состојбата на хартиите од вредност да ја искаже по пазарна вредност на последниот ден од кварталот и потоа до 5-тиот работен ден во наредниот квартал да го купи правото во висина на така констатираната состојба на хартии од вредност. Хартиите од вредност кои не котираат на берзата, банката ги вреднува по набавна цена.

9. Прекршувањето на договорот за купување на право кај Народна банка на Република Македонија повлекува одговорност.

10. Ако нерезидентот кој врз основа на оваа одлука е должен да отвори старателска сметка, за купување и продавање на хартиите од вредност односно вршење на други услуги согласно прописите со кој се уредува работењето со хартии од вредност, овласти друг домашен учесник на пазарот на хартии од вредност (овластен учесник - ополномоштеник), нерезидентот при склучување на договорот за водење на старателската сметка на банката и го доставува и полномошното. Во тој случај, банката од средствата на старателска сметка само ги подмирува работите кои согласно овластувањето ги склучил ополномоштеникот.

11. Ако нерезидентот за случаите од точка 1 од оваа одлука не е должен да отвори старателска сметка кај банката, банката може по налог на нерезидентот приливите од странство, наменети за купување на хартии од вредност, да ги уплати на девизната или денарската сметка на која берзанско-посредничкото друштво ги води паричните средства на странките.

12. Средствата на старателската сметка на овластениот учесник остануваат сопственост на странското лице, а меѓусебните односи странките подетално ги уредуваат во договорот за водење на старателска сметка.

13. Гувернерот на Народна банка на Република Македонија со упатства подетално го уредува спроведувањето на оваа одлука.

14. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 15.10.2002 година.

О.бр. 02-15/CI-10/2002
6 јули 2002 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

821.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за девизно работење ("Службен весник на Република Македонија" бр. 34/01, 49/01 и 103/01) и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна банка Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 3/02), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата CI-ва седница, одржана на 06.07.2002 година, ја донесе следната

ОДЛУКА ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ СО СТРАНСТВО

1. Овластените банки и останатите резиденти од член 20 на Законот за девизно работење, задолжително ги пријавуваат за евиденција кредитните работи предвидени со член 2, став 17, точка 3 и 4, став 21, 22 и 23 од Законот за девизно работење во Народна банка на Република Македонија.

2. Кредитните работи од точка 1 од оваа одлука, освен трансакциите чиј предмет е купување или продажба на стока, односно вршење на одредени услуги, кај кои е одложено плаќањето или наплатата над 180 дена од денот на извршениот увоз односно извоз на стоки или од денот на давање односно примање на услугата, при кои кредиторот не е банка, мораат да бидат во писмена форма и да ги содржат сите основни карактеристики на кредитната работа, како што се: износ, услови за давање, користење и враќање.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 15.10.2002 година.

О.бр. 02-15/CI-11/2002
6 јули 2002 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

822.

Врз основа на член 21 став 2 од Законот за девизно работење ("Службен весник на Република Македонија" бр. 34/01, 49/01 и 103/01) и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 3/02), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата CI-ва седница, одржана на 06.07.2002 година, ја донесе следната

ОДЛУКА ЗА УСЛОВИ НА СКЛУЧУВАЊЕ НА КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ ВО ДЕВИЗИ МЕЃУ РЕЗИДЕНТИ

1. Овластена банка може да одобри кредит во девизи на друга овластена банка и на другите резиденти, за плаќање на тековни обврски кон странство.

2. Овластена банка може да користи кредити во девизи од друга овластена банка под услов средствата од кредитот да се употребат за плаќање на тековни обврски кон странство, на банката и нејзините комитенти.

3. Резиденти кои користат кредит во девизи од домашна овластена банка, средствата од кредитот можат да ги употребат за плаќање на увоз на стоки и услуги, за финансирање на инвестициони работи во странство или за плаќање на други тековни обврски кон странство.

4. Резидентите, кои не се овластени банки, не смеат да одобруваат кредити во девизи во земјата.

5. Овластените банки од точка 1 на оваа одлука за одобрување на кредити во девизи доставуваат извештаи до Народна банка на Република Македонија.

6. Гувернерот на Народна банка на Република Македонија со упатство ги одредува начинот и роковите на известување за кредитните работи од точка 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 15.10.2002 година.

О.бр. 02-15/CI-12/2002
6 јули 2002 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

823.

Врз основа на член 23 став 2 од Законот за девизно работење ("Службен весник на Република Македонија" бр. 34/01, 49/01 и 103/01) и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 3/02), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата CI-ва седница, одржана на 06.07.2002 година, ја донесе следната

ОДЛУКА ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ РЕЗИДЕНТИТЕ КОИ НЕ СЕ ОВЛАСТЕНИ БАНКИ, МОЖАТ ДА ОТВОРААТ И ДА ИМААТ СМЕТКИ ВО СТРАНСТВО

1. Со оваа одлука, се утврдуваат начинот и условите за отворање на сметки на резидентите, освен банки, кај странски банки и отворање на евидентни сметки за порамнување на меѓусебните побарувања и обврски со нерезидентите.

2. Резиденти кои можат слободно да отвораат и да имаат сметки во странство се:

- дипломатски, конзуларни и други претставништва на Република Македонија во странство кои се финансираат од Буџетот на Република Македонија.

3. Останатите резиденти може да отвораат и да имаат сметки кај странски банки, само врз основа на одобрение издадено од Народна банка на Република Македонија.

Народна банка на Република Македонија ќе издаде одобрение за отворање на сметки во странство на резидент:

- кој има склучено договор за изведување на инвестициона работа во странство;

- кој ќе отвори претставништво или основа деловна единица, како и друга форма на вршење стопанска дејност во странство кои се составен дел на трговското друштво;

- кој врши услуги во меѓународниот стоковен и патнички промет, осигурување или дава услуги во областа на научните дејности.

4. Одобрението од точка 3 став 1 на оваа одлука, се издава врз основа на образложено барање и соодветна документација која резидентот ја прилага со барањето, со важење од една година, а кај договорите за изведување на инвестициони работи до времетраењето на договорот.

Барањето на резидентот за добивање одобрение за отворање на сметка во странство треба да содржи: основ, износ и вид на валута, назив на земјата и банката кај која се отвора сметката.

5. Одобрение од точка 3 став 1 на оваа одлука, се издава под следните услови:

а) за изведување на инвестициони работи во странство до 20 % од вредноста на склучениот договор, а по исклучок кога е договорена гаранција во вид на депозит за квалитетно и навремено извршување на договорената работа, одобрението се издава во висина на депозитот и до истекот на гарантниот рок.

Доколку, за времетраењето на инвестиционите работи во странство договорните странки го изменат рокот за изведување на работите, резидентот е должен во рок од пет работни дена од склучувањето на анексот на договорот да и достави на Народна банка на Република Македонија барање за промена на важноста на одобрението.

Кога по завршувањето на работите на проектот во странство надлежните органи не го пресметале данокот, а тоа е одредено со пропис на државата, резидентот потребните средства за плаќање на данокот може да ги задржи на сметката во странство до конечно плаќање. Наведената обврска се докажува со заверен превод на соодветниот пропис.

б) за плаќање на трошоците за работа на претставништвото, деловната единица или друга форма на вршење стопанска дејност основана во странство, до висината на просечните месечни трошоци од претходната година, утврдени врз основа на книговодствените податоци или предвидените месечни трошоци за тековната година.

в) за плаќање на трошоците за употреба на возилата (експлоатациони трошоци) на резиденти што даваат услуги во меѓународниот стоковен и патнички промет, на резиденти за осигурување и на резиденти што даваат услуги од областа на научните дејности, до висината на просечните месечни трошоци од претходната година, утврдени врз основа на книговодствените податоци или предвидените месечни трошоци за тековната година.

6. Средствата на сметката во странство резидентот, може да ги употреби само за целта за кои е издадено одобрението и се обврзува дека салдото на сметката нема да го надминува износот одобрен со одобрението.

7. Средствата од сметката во странство, резидентот е должен да ги внесе во Република Македонија и иста та да ја затвори во рок од 30 дена од денот на престанокот на важноста на одобрението.

По затворањето на сметката, резидентот е должен во рок од 10 дена да ја извести Народна банка на Република Македонија.

8. Резидентите можат да отвораат евидентни сметки за порамнување на меѓусебните побарувања и обврски со нерезидентите, во следните случаи:

- за услуги што ги вршат во меѓународниот стоковен и патнички промет;

- ПТТ сообраќај и осигурување, и

- за склучени договори за долгорочна производна кооперација.

9. Резидентот од точка 8 на оваа одлука, е должен да изврши упис на евидентната сметка кај Народна банка на Република Македонија, која за тоа води посебен регистар.

Кон барањето за упис во регистарот, резидентот ги приложува договорот или друга документација за работењето со евидентна сметка, најдоцна петтиот работен ден од денот на отворањето на сметката.

За престанокот на работењето со евидентната сметка, резидентот е должен да ја извести Народна банка на Република Македонија во рок од 10 дена од денот на затворањето на сметката.

10. Резидентите кои добиле одобрение да отвораат сметка во странство се должни да доставуваат извештаи до Народна банка на Република Македонија согласно член 40 став 1 од Законот за девизно работење.

11. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а започнува примена од 15.10.2002 година.

О.бр. 02-15/CI-13/2002

6 јули 2002 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

824.

Врз основа на член 24 став 3 од Законот за девизно работење ("Службен весник на Република Македонија" бр. 34/2001, 49/2001 и 103/2001) и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 3/2002), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата CI-ва седница одржана на 06.07.2002 година, ја донесе следната

О Д Л У К А ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОТВОРАЊЕ И ВОДЕЊЕ НА СМЕТКИ НА НЕРЕЗИДЕНТИ

1. Сметки во странска валута и во денари на нерезиденти можат да отвораат овластени банки од член 2 став 4 од Законот за девизно работење (во продолжение: банка).

2. Банката отвора сметка на барање на нерезидентот, во согласност со интерните акти на банката, откако ќе го утврди идентитетот на нерезидентот и лицата овластени од него за работа со сметката.

Банката го идентификува нерезидентот-правно лице врз основа на оригинал или заверен препис од документот за негово основање, со утврдување на назив, адреса или седиште и дејност.

Банката го идентификува нерезидентот-физичко лице врз основа на податоците наведени во неговата патна исправа во оригинал, заверен препис или фотокопија.

3. Лицето кое во Република Македонија бара да отвори сметка на претставништво на странска земја или на меѓународна организација се легитимира со дипломатска, конзуларна или службена легитимација издадена од Министерството за надворешни работи на Република Македонија, како и полномошно на одговорното лице во претставништвото.

4. Нерезидентот-правно лице за располагање со средствата на својата сметка кај банката може да овласти и резидент-физичко лице кое е вработено кај него или е негов застапник.

5. Наплата на и плаќања од сметките на нерезидентите, за подмирување на побарувањата и обврските по основ на трансакции со резиденти, како и преносот на

средства помеѓу нерезиденти, се вршат согласно пропи-сите кои го регулираат платниот промет со странство.

6. Банката може да прима уплати во ефективни странски пари на сметките во странска валута врз основа на писмено барање поднесено од нерезидентот. Со писмено барање се поднесува и писмена потврда издадена од Царинската управа на Република Македонија, согласно Одлуката за условите и висината на износот на ефективните домашни и странски пари кои можат да се внесат во Република Македонија или изнесуваат од Република Македонија, на Владата на Република Македонија.

Потврдата од став 1 на оваа точка може да се употреби само за една уплата независно од тоа дали се уплатува целокупниот износ наведен во потврдата или помал износ од износот наведен во истата.

Потврдата со која се докажува внесувањето на ефективни странски пари во земјата важи 30 дена.

Банката е должна до Народна банка на Република Македонија да доставува месечни извештаи за уплатите извршени согласно став 1 од оваа точка. Гувернерот на Народна банка на Република Македонија донесува Упатство за начинот на известување.

По исклучок од став 1 на оваа точка нерезидентите можат на сметките во странска валута да ги уплатат и ефективните странски пари за кои не се издава писмена потврда согласно Одлуката од став 1 на оваа точка, како и непотрошените ефективни странски пари претходно подигнати од тие сметки.

7. Банката може по писмено барање на нерезидентот, од неговата сметка во странска валута, да му исплати ефективни странски пари најмногу во висина од 10.000 ЕУР месечно.

8. Банката може да прима уплати на ефективни денари на денарски сметки на нерезиденти во случај истите да потекнуваат од:

- издадени визни документи од претставништвата на странски земји во Република Македонија;

- продадени сопствени превозни документи од претставништва на странски лица кои во Република Македонија вршат агенциски работи во воздушниот сообраќај, врз основа на склучени меѓудржавни спогодби за редовен воздушен сообраќај;

- непотрошените ефективни денари претходно подигнати од тие сметки.

9. Банката може на нерезидентот од неговата денарска сметка да му исплати ефективни денари за потребите на тековните плаќања во Република Македонија и тоа најмногу во висина од денарска противвредност на 10.000 ЕУР месечно.

10. Одредбите од точките 6, 7, 9 од оваа одлука не се однесуваат на претставништва на странски земји и меѓународни организации од точка 3 на оваа одлука.

11. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 15.10.2002 година.

О. бр. 02-15/CI-14/2002

Претседател

6 јули 2002 година на Советот на Народна банка на Скопје

Република Македонија,

Гувернер,

Љубе Трпески, с.р.

825.

Врз основа на член 26 став 3 од Законот за девизно работење („Сл. весник на РМ“ бр. 34/2001, 49/2001 и 103/2001) и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 3/2002), Советот на Народната банка на Република Македонија, на својата CI-ва седница, одржана на 06.07.2002 година, ја донесе следната

О Д Л У К А ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО

1. Со оваа одлука се уредува платниот промет помеѓу резидентите и нерезидентите кога наплатата и плаќањето се врши во странски платежни средства или во денари, како и преносите на странски платежни средства помеѓу сметките на резидентите.

2. Платниот промет со странство се врши преку тековните сметки во странска валута на овластените банки во странство и во Република Македонија, како и преку сметките во странска валута или во денари на странските банки и другите нерезиденти во Република Македонија на начин утврден во оваа одлука и Упатство донесено врз основа на оваа одлука (во продолжение: Упатство).

Банките меѓусебните побарувања и обврски по трансакциите со странство во странска валута ги пресметуваат во девизи, а по трансакциите со странство во денари ги пресметуваат во денари.

3. За извршување на трансакциите од точка 1 на оваа одлука се користат наложите од платниот промет со странство и други обрасци пропишани со Упатството.

4. За потребите на оваа одлука, рокот „најдоцна наредниот ден“ значи дека обврската треба да се изврши истиот ден ако условите за исполнување на обврската се стекнати до 10 ч. или наредниот работен ден ако условите се стекнати по 10 ч.

5. Банката преку која е извршена наплата од нерезидент е должна за пристигнатиот прилив да го извести корисникот на наплатата наведен во налогот на нерезидентот, истиот или најдоцна наредниот работен ден од приемот на покритието.

Корисникот на наплатата-резидент е должен во рок од 3 работни дена од приемот на известувањето за пристигнатиот прилив, освен ако со Упатството не е поинаку предвидено, да и достави на банката потребни податоци за одобрување на приливот на неговата сметка. Како потребни податоци за одобрување се сметаат точна информација за сметката на корисникот на наплатата, видот на трансакцијата и други податоци определени со Упатството.

Давање на неточни и неистинити податоци од страна на корисникот на наплатата повлекува одговорност.

Кога износот на наплатата надминува 10.000 ЕУР во денарска противвредност, банката пред одобрувањето на сметката на корисникот на наплатата треба да располага и со податокот за називот на налогодавачот. Ако банката не може од банката на налогодавачот да го обезбеди податокот за називот на налогодавачот, нема да ја одобри сметката на корисникот на наплатата при што ја спроведува постапката од Законот за спречување на перење на пари.

6. Ако банката во рокот од точка 5 став 2 не ги добие потребните податоци за одобрување на приливот на сметката на корисникот на наплатата, должна е најдоцна наредниот работен ден да го откупи приливот по куповен курс на банката кој важи тој ден и денарската противвредност да ја уплати на денарската сметка на корисникот на наплатата.

7. За плаќање во странство или на сметка на нерезидент, налогодавачот-резидент на банката и поднесува налог за плаќање во странство, за чие извршување е потребно:

- да биде правилно пополнет согласно Упатството;
- да е приложен документ од кој се гледа основот за плаќање, како и други пропишани прилози со Упатството;

- да е обезбедено девизно или денарско покритие кај банката.

Давање на неточни и неистинити податоци од страна на налогодавачот повлекува одговорност.

8. Банката е должна поднесениот налог да го прими за извршување ако се исполнети условите од точка 7 од оваа одлука, во спротивно да го врати на налогодавачот најдоцна наредниот ден од денот на поднесувањето на налогот. Заедно со вратениот налог банката треба на налогодавачот да му го врати и уплатеното покритие, освен ако не е поинаку договорено.

9. Извршување на налог кој не е во согласност со оваа одлука и Упатството од страна на банката повлекува одговорност.

10. Гувернерот на Народна банка на Република Македонија донесува Упатство за спроведување на оваа одлука.

11. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 15.10.2002 година.

О.бр. 02-15/CI-15/2002

6 јули 2002 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

826.

Врз основа на член 27 став 1 од Законот за девизно работење („Сл. весник на РМ“ бр. 34/01, 49/01 и 103/01) и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 3/2002), Советот на Народната банка на Република Македонија, на својата CI-ва седница, одржана на 06.07.2002 година, ја донесе следнава

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ РЕЗИДЕНТИТЕ ПРИ РАБОТЕЊЕТО СО НЕРЕЗИДЕНТИ МОЖАТ ДА ВРШАТ НАПЛАТА И ПЛАЌАЊЕ ВО ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ

1. Трговските друштва, трговци поединци и подружници на странски правни лица во Република Македонија (во натамошниот текст: резиденти) можат да вршат наплати и плаќања во ефективни странски пари во трансакциите со нерезидентите, само со претходно одобрение на Народна банка на Република Македонија.

Одобрението од став 1 на оваа точка се издава врз основа на образложено барање на резидентот и приложена документација.

2. Народна банка на Република Македонија издава одобрение на резидент, наплатата да ја изврши во ефективни странски пари за извоз на стоки и услуги односно за плаќање на услуги, поединечно за секоја трансакција, врз основа на следната документација:

- примерок од судска регистрација;
- единствен царински документ за извоз или склучен договор со нерезидент за авансна наплата;
- фактура за извршена услуга.

3. Народна банка на Република Македонија издава одобрение продадената стока, односно дадената услуга, да се наплати во ефективни странски пари и на резидент кој:

- а) во слободна царинска продавница продава домашна и странска стока на домашни и странски физички лица;
- б) од царински склад, во кој се врши консигнациона дејност, продава странски стоки на странски физички лица;
- в) се занимава со снабдување на странски воздухоплови со гориво и мазиво;
- г) дава услуги на странски лица во возовите, колите за спиење и вагон рестораните.

Одобрението од точка 3 став 1 на оваа одлука се издава врз основа на следната документација:

- судска регистрација;

- решение од Управата за царина за отворање на царинска продавница или царински склад во кој се врши консигнациона дејност;

- решение од органот на управата надлежен за економски односи со странство со кое се докажува дека договорот за продажба на странска стока од консигнационен склад е евидентиран.

4. Ефективните странски пари наплатени по основите од точките 2 и 3 на оваа одлука, резидентите се должни во рок од два работни дена, од приемот на ефективната, да ги внесат на својата сметка кај овластена банка за работа со странство.

5. Народна банка на Република Македонија може на резидент од точка 3 став 1 потточка а) и б) на оваа одлука, да му издаде одобрение во својата благајна да држи ефективни странски пари најмногу до 5% од просечниот дневен промет во претходниот месец.

6. Резидентите кои вршат услуги во меѓународниот стокот и патнички промет можат врз основа на одобрение на Народна банка на Република Македонија, да држат во благајната ефективни странски пари во висина на просечните месечни трошоци од претходната година, утврдени врз основа на книговодствени податоци, потребни за службените патувања на работниците во странство како и за плаќање на други трошоци во врска со транспортното средство.

При службеното патување во странство работниците од став 1 на оваа точка, изнесувањето на ефективните странски пари го правдаат кај царинските органи со патен налог и потврда од резидентот во која се назначени: име и презиме на работникот, износ и вид на ефективни странски пари.

Резидентите се должни да водат регистар на издадените потврди.

7. Одобренијата од точките 3, 5 и 6 на оваа одлука се издаваат за определен временски период но не подолг од 1 (една) година.

8. Ефективните странски пари наплатени по основите од точка 2 и 3 на оваа одлука резидентите не смеат да ги продаваат или купуваат во менувачница.

Готовинските трансакции од став 1 на оваа точка се сметаат за трансакции во смисла на Законот за спречување на перење пари („Сл. весник на РМ“ бр. 70/2001).

9. Народна банка на Република Македонија издава одобрение за наплата во ефективни странски пари и на резидент кој пружа услуги на граничните премини по основ на: наплата од друмски такси и патарини, гранично осигурување и дезинфекција на моторни возила, под услов замената на ефективните странски пари да не можела да се изврши во менувачница.

Одобрението од став 1 на оваа точка се издава за определен временски период но не подолг од 1 (една) година, врз основа на образложено барање и приложена документација на резидентот.

Странските средства за плаќање наплатени врз основа на одобрение од став 1 на оваа точка резидентот е должен да ги продаде на овластена банка.

10. Резидентите кои добиле одобрение согласно оваа одлука се должни да доставуваат извештаи до Народна банка на Република Македонија, согласно член 40 став 1 од Законот за девизно работење.

11. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а започнува со примена од 15.10.2002 година.

О.бр. 02-15/CI-16/2002

6 јули 2002 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

827.

Врз основа на член 31 став 1 и член 64 став 1 точка 9 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 3/02), а во врска со член 14 став 4 од Законот за девизно работење ("Службен весник на РМ" бр. 34/01, 49/01 и 103/01), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата CI-ва седница одржана на 06.07.2002 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИДОТ НА ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ КОИ ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ МОЖАТ ДА ГИ КУПУВААТ И ПРОДАВААТ ВО СТРАНСТВО

1. Овластените банки може да ги купуваат и продаваат хартиите од вредност во странство кои се издадени или гарантирани од Влади или централни банки на држави членки на OECD и од меѓународни финансиски институции.

2. По исклучок од точка 1 од оваа одлука, овластените банки можат да купуваат и продаваат други хартии од вредност во странство доколку се исполнети следните услови:

а) хартијата од вредност да поседува кредитен рејтинг од најмалку Ваа според рејтинг агенцијата Moody's или кредитен рејтинг BBB според рејтинг агенцијата Standard and Poors;

б) да постои одобрение за издавање, воведување или тргување од комисијата за хартии од вредност или соодветна институција од земји членки на ОЕЦД;

в) хартијата од вредност да е во нематеријален облик.

3. Овластените банки можат да купуваат и продаваат во странство хартии од вредност наведени во оваа одлука доколку се исполнети следните услови:

а) хартијата од вредност да се поравнува по принципот испорака наспроти плаќање (delivers versus payment);

б) хартијата од вредност да се поравнува преку системите за поравнување Euroclear или Cedel-Clearstream или преку комерцијални банки со кредитен рејтинг од најмалку А определен од рејтинг агенцијата Moody's или кредитен рејтинг од најмалку А определен од рејтинг агенцијата Standard and Poors.

4. Покрај хартиите од вредност наведени во точка 1 од оваа одлука во случај кога се работи за хартии од вредност кои се во вид на деривативи, банките во странство можат да купуваат и продаваат хартии од вредност, кога издавачот на хартијата од вредност поседува кредитен рејтинг од најмалку Ваа определен од рејтинг агенцијата Moody's или кредитен рејтинг од BBB определен од рејтинг агенцијата Standard and Poors или поравнувањето на оваа хартија од вредност да може да се врши преку клириншки куќи со седиште во земји членки на ОЕЦД.

5. Оваа одлука стапува во сила 8 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 15.10.2002 година.

О. бр. 02-15/CI-17/2002

Претседател

06 јули 2002 година на Советот на Народна банка на Скопје

Република Македонија

Гувернер,

Љубе Трпески, с.р.

828.

Врз основа на член 31 став 7 од Законот за девизно работење ("Службен весник на РМ" бр. 34/01, 49/01 и 103/01) и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 3/02), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата CI-ва седница, одржана на 06.07.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА КУПОПРОДАЖБА НА СТРАНСКИ ПЛАТЕЖНИ СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Резидентите и нерезидентите можат да купуваат и продаваат странски платежни средства од резиденти кои претходно добиле одобрение од Народна банка на Република Македонија.

2. По исклучок од точка 1 на оваа одлука резидентите: физички лица и нерезидентите физички лица можат да продаваат и купуваат ефективни странски пари од резиденти кои претходно добиле одобрение за вршење на менувачки работи од Народна банка на Република Македонија на начин и услови пропишани со одлука и упатство кои ги донесува Народна банка на Република Македонија.

3. Резидентите од точка 1 на оваа одлука, кои за вршење на работи на купопродажба на странски платежни средства претходно добиле одобрение од Народна банка на Република Македонија кај кои се извршени трансакции, до Народна банка на Република Македонија доставуваат извештај за склучените трансакции, најдоцна до 15.30 часот истиот ден.

4. Народна банка на Република Македонија за спроведување на точка 1 и 3 на оваа одлука ќе донесе упатство.

5. Оваа одлука влегува во сила 8 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 15.10.2002 година.

О. бр. 02-15/CI-18/2002

Претседател

06 јули 2002 година на Советот на Народна банка на Скопје

Република Македонија

Гувернер,

Љубе Трпески, с.р.

829.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за девизно работење ("Сл.весник на РМ" бр. 34/01, 49/01, 103/01) и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Сл.весник на РМ" бр.3/02) Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата CI-ва седница, одржана на 06.07.2002 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА И ВРШЕЊЕ НА МЕНУВАЧКИ РАБОТИ

1. Под менувачки работи во смисла на оваа одлука се подразбира:

- купување на ефективни странски пари и чекови деноминирани и исплативи во странска валута од странски и домашни физички лица и

- продавање на ефективни странски пари на домашни физички лица и на странски физички лица по основ на реоткуп.

2. Менувачко работење можат да вршат банки, штедилници, трговски друштва, трговци поединци и други правни лица со седиште во Република Македонија (во натамошниот текст: овластени менувачи) кои од Народна банка на Република Македонија добиле дозвола за вршење на менувачки работи.

3. Овластените менувачи, менувачките работи можат да ги вршат во свое име и за своја сметка или во свое име, а за сметка на овластена банка.

4. Народна банка на Република Македонија издава дозвола за вршење на менувачки работи под следните услови:

- да е основан и регистриран согласно со Законот за трговски друштва и да е регистриран за дејност менувачко работење;

- да има добиен даночен и матичен број;

- да имаат соодветна просторија за вршење менувачки работи кои ги исполнуваат хигиенотехничките услови;

- да поседува исправа за сопственост или договор за закуп на деловните простории во кои ќе се врши менувачкото работење;

- менувачите кои ќе се изјаснат дека ќе работат во свое име а за сметка на овластена банка, да имаат склучено договор со банка овластена за менувачки работи во чие име ќе работат. Со договорот банката и менувачот ги регулираат меѓусебните права и обврски во врска со провизијата, потребните упатства и обрасци, благајничкиот максимум, откупот и продажбата, курсната листа по која ќе работи, контролата, меѓусебното известување и известувањето до Народна банка на Република Македонија, трошоците, како и бројот на менувачките места преку кои менувачот ќе работи, кој треба да биде идентичен со оној кој ќе го пријави во Народна банка на Република Македонија;

- да има каса за безбедно чување на готовината која ќе се користи исклучиво за потребите на менувачницата;

- во просториите за вршење на менувачки работи да имаат соодветни средства за заштита и обезбедување на паричните средства, имотот и вработените;

- против одговорното лице во правното лице и работниците кои вршат менувачко работење да нема покрената обвинителен акт кој влегол во правна сила, ниту пак е донесена неправосилна осудителна пресуда што се докажува со уверение од надлежниот суд и да не се осудувани или не се под истрага за дела од областа на финансиското работење;

- работниците кои вршат менувачко работење да имаат познавање од најмалку еден светски јазик.

5. За добивање на дозвола за вршење на менувачки работи до Народна банка на Република Македонија се доставува писмено барање, кое ги содржи следните податоци:

- назив и адреса на подносителот на барањето;

- адреса на просторијата во која ќе се врши менувачкото работење и број на телефакс;

- име и презиме на овластеното лице кое ќе го врши менувачкото работење, број на лична карта и единствен матичен број;

- име, презиме и адреса на одговорното лице на подносителот на барањето, број на лична карта и единствен матичен број.

Кон барањето се поднесува и документација со која се докажува исполнувањето на условите од точката 4 на оваа одлука.

6. Народна банка на Република Македонија одлучува по барањето во рок од 30 дена од денот на комплетирањето на документацијата и исполнувањето на условите и по истото донесува решение.

Решението за менувачко работење се издава на неопределено време.

7. Менувачот е должен во рок од 30 дена од денот на добивањето на решението да ги исполни и следните дополнителни услови:

- на видно место да истакне фирма со посебен натпис "менувачница" на македонски и најмалку на еден од светските јазици. Ако во истиот простор покрај менувачките врши и други работи, натписот мора да го истакне и во делот на просторот каде што се вршат менувачките работи;

- на видно место да истакне курсна листа на курсевите за ефективни странски пари;

- да набави каталог за ефективни странски валути;

- да приложи доказ за отворена единствена денарска и девизна сметка за менувачко работење.

Народна банка на Република Македонија ќе изврши контрола кај менувачот дали условите од точката 4 и 7 на оваа одлука се исполнети и доколку се констатира дека истите се исполнети му издава налепница за отпочнување со работа, за секое поединечно менувачко

место со натпис "менувачницата ги исполнува условите за менувачко работење".

По добивањето на налепницата овластениот менувач е должен веднаш да отпочне со работа.

8. Во вршењето на менувачките работи менувачот е должен:

- налепницата да ја залепи на видно место;

- навремено да ја евидентира секоја трансакција на купување и продавање на ефективни странски средства за плаќање;

- секојдневно да води благајнички дневник;

- со општ акт да ја утврди висината на денарскиот и девизниот благајнички максимум;

- износот над благајничкиот максимум да го уплати на својата денарска или девизна сметка за менувачко работење истиот ден или најдоцна наредниот работен ден;

- да користи една денарска и една девизна сметка за менувачко работење;

- за секоја склучена трансакција да изготви посебен образец МТ1 (пропишани со Упатството за спроведување на Одлуката за условите и начинот за добивање на дозвола и вршење на менувачки работи) во два примерока, од кои еден е наменет за лицето кое ја извршило трансакцијата, а вториот примерок за своја евиденција;

- во секое време да има јасно истакнати куповни и продажни курсеви на валутите кои ги купува и продава;

- во секое време да има јасно истакнати цени на своите услуги за вршење на менувачки работи;

- да доставува до Народна банка на Република Македонија збирен декаден извештај во рок од два работни дена по истекот на декадата на образец ИМР1 (пропишан со Упатството за спроведување на одлуката).

9. За сите промени на податоците од точка 4 и 5 на оваа одлука, како и за престанок со работа, менувачот е должен да ја извести Народна банка на Република Македонија во рок од 10 дена од денот на настанатата промена.

10. Народна банка на Република Македонија за издадените решенија води регистар, кој содржи:

- број и датум на издадено решение;

- фирма односно име на менувачот;

- име на банката доколку менувачот има склучено договор;

- адреса на менувачкото место;

- број на налепница.

11. Народна банка на Република Македонија врши контрола кај менувачите за примена на одредбите на Законот за девизно работење, оваа одлука и Упатството за применување на оваа одлука со:

- следење, собирање и проверување на извештаите, кои што менувачите врз основа на оваа одлука се должни да ги доставуваат до Народна банка на Република Македонија;

- вршење на непосредни контроли на работењето на менувачите.

Менувачите се должни на овластените лица на Народна банка на Република Македонија да им овозможат увид во менувачкото работење и на нивно барање да им ја стават на располагање целокупната потребна документација.

Народна банка на Република Македонија ако при вршењето на контролата со записник утврди неправилности во менувачкото работење, покренува постапка пред надлежните органи согласно Законот за девизно работење.

12. Народна банка на Република Македонија може на менувачот да му го одземе решението за менувачко работење ако при контролата утврди:

- ако престане да ги исполнува условите предвидени во точка 4 и 7 од оваа одлука;

- дека менувачот го оневозможило вршењето на контролата на менувачкото работење;

- дека при контролата на благајничкото место се утврдени разлики помеѓу документите и фактичката состојба на благајната (касата);

- дека менувачот вршел менувачки работи на менувачко место, кое што го нема во списокот на менувачките места;

- дека менувачот континуирано работи спротивно на условите од оваа одлука;

- доколку во касата најде готовина која не потекнува од менувачкото работење.

При одземање на решението за менувачко работење, на менувачот му се одзема и налепницата од страна на овластено лице на Народна банка на Република Македонија, кога првостепеното решение ќе стане извршно.

13. По одземањето на дозволата овластениот менувач нема право во рок од 12 месеци да поднесе ново барање за добивање на решение за менувачко работење.

14. Гувернерот на Народна банка на Република Македонија донесува Упатство за спроведување на оваа одлука.

15. Овластените менувачи кои имаат добиено решение за вршење на менувачки работи, пред донесувањето на оваа одлука, се должни да го усогласат своето работење согласно условите од оваа одлука и Упатството за спроведување на истата во рок од 6 (шест) месеци сметано од денот на важноста на оваа одлука.

16. Оваа одлука стапува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а започнува да се применува од 15.10.2002 година.

О.бр.02-15/CI-19/2002
6 јули 2002 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија,
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р,

830.

Врз основа на член 40 од Законот за девизно работење ("Сл. весник на РМ" бр. 34/01, 49/01,103/01) и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Сл.весник на РМ" бр. 3/02) Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата CI-ва седница, одржана на 06.07.2002 година, ја донесе следната

О Д Л У К А ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РАБОТЕЊЕТО СО СТРАНСТВО

1. Резидентите за своето работење со странство се обврзани до Народна банка на Република Македонија да известуваат за:

- промените и состојбите на сметките на резиденти во странство;
- промените и состојбите на побарувањата и обврските на резидентите кон нерезидентите;
- промените и состојбите на побарувањата и обврските врз основа на вложувања на резидентите во странство и вложувања на нерезидентите во Република Македонија (поврзани субјекти);
- за сите трансакции со хартии од вредност;
- за промените и состојбите на кредитните трансакции;

- други промени и состојби на средства, побарувања и обврски кои влијаат на ставките на платниот биланс.

Промени се сите деловни настани што ја менуваат состојбата на средствата, на побарувањата или обврските на резидентите со странство.

2. Обврзници за известување се сите резиденти на Република Македонија што вршат трансакции односно имаат состојби на средства, побарувања и обврски од точка 1 на оваа одлука.

Под трансакција се подразбира секој деловен настан кој ја променува состојбата на побарувањата од странство и обврските со странство.

Резиденти на Република Македонија за потребите на оваа одлука се:

- трговски друштва, трговци поединци и други правни лица со седиште во Република Македонија и нивни претставништва во странство, освен нивни подружници во странство;

- подружници на странски друштва запишани во трговски регистар во Република Македонија;

- поединци, односно физички лица кои самостојно вршат дејности како занимање со постојано место на живеење во Република Македонија, а кои не се третираат како трговци според Законот за трговски друштва;

- дипломатски, конзуларни и други претставништва на Република Македонија во странство кои се финансираат од буџетот, како и вработените во тие претставништва и членовите на нивните потесни семејства;

- физички лица со постојано место на живеење во Република Македонија и странски физички лица кои имаат работна виза над 6 месеци;

3. Резидентите (во натамошниот текст - известувачи) известуваат непосредно и посредно преку:

- овластени банки (за платниот промет со странство);

- овластени учесници на пазарот на хартии од вредност и централниот депозитар (за хартиите од вредност) и

- царинските органи (за извозот и увозот на стоки и услуги).

4. Известувачите се обврзани до Народна банка на Република Македонија да доставуваат месечни, тримесечни и годишни извештаи за сите трансакции, односно состојби на средства, побарувања и обврски од точка 1 на оваа одлука и тоа:

- за промените и состојбите на сметките во странство, и евидентните сметки за порамнување на меѓусебните побарувања и обврски со нерезидентите;

- за промените и состојбите на побарувањата од странство и обврските кон странство за резидентите кои склучуваат договори за купопродажба на стоки и услуги со нерезиденти, без оглед на тоа дали:

а) стоката ја преминува границата на Република Македонија или не;

б) услугата е извршена во Република Македонија или во странство;

в) наплатата, односно плаќањето се врши преку домашни банки или сметки во странство;

г) наплатата, односно плаќањето е во готово или не;

д) наплатата, односно плаќањето е во денари или во странска валута;

- за промените и состојбите на вложувањата на резидентите во странство и вложувањата на нерезидентите во Република Македонија како и за трансакциите настанати од нивното меѓусебно работење;

- за промените и состојбите кај хартиите од вредност;

- за промените и состојбите на побарувањата и обврските по основ на кредитни трансакции;

- за промените и состојбите на средствата, побарувањата и обврските кои се од битно значење за платниот биланс.

5. Известувачите се одговорни за правилноста на податоците во извештаите, кои треба да бидат идентични со сметководствените прегледи, книговодствените исправи и другата документација која известувачите се должни да ја докажат по барање на Народна банка на Република Македонија.

6. Податоците во извештаите кои се однесуваат на поединечните известувачи се од доверлив карактер.

7. Роковите за доставување на извештаите се пропишани со упатствата за спроведување на оваа одлука.

8. Против известувачите кои нема да достават извештај во роковите пропишани со упатствата или достават извештај со неистинити податоци се покренува постапка пред надлежните органи.

9. Гувернерот на Народна банка на Република Македонија донесува упатства за спроведување на оваа одлука

10. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а започнува со примена од 15.10.2002 година.

О.бр.02-15/CI-20/2002
6 јули 2002 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија,
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р,

831.

Врз основа на член 41 од Законот за девизно работење ("Службен весник на Република Македонија" бр. 34/01, 4/01 и 103/01), член 64 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 3/20), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата CI-ва седница, одржана на 06.07.2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РАБОТИ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. Овластените учесници на пазарот на хартии од вредност (брокерски куќи и банки) известуваат за сите трансакции со хартии од вредност дефинирани како директни инвестиции и работи со хартии од вредност во член 2 од Законот за девизно работење.

Резидентите, издавачи на должнички хартии од вредност во странство известуваат за издавањето односно продажбата, достасаноста, наплатата и плаќањето на камати на должнички хартии од вредност издадени во странство.

2. Лицата од точка 1 од оваа одлука за хартиите од вредност известуваат месечно. Извештајот се доставува до Народна банка на Република Македонија по завршувањето на месецот, за претходниот месец. Резидентите, издавачи на должнички хартии од вредност во странство известуваат за работите од став 2 на точка 1 од оваа одлука само за месецот во кој работите се завршени (датум на валута).

3. Гувернерот на Народна банка на Република Македонија со упатство ги пропишува методологијата, начинот и роковите за составување на извештајот.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 15.10.2002 година.

О. бр. 02-15/CI-21/2002
06 јули 2002 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

832.

Врз основа на член 42 став 2 од Законот за девизно работење ("Службен весник на Република Македонија" бр. 34/01, 49/01, 103/01) и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.3/02), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата CI-ва седница, одржана на 06.07.2002 година, ја донесе следната

О Д Л У К А ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ИЗВЕШТАИ ЗА СКЛУЧЕНИ КРЕДИТНИ РАБОТИ

1. Со оваа одлука се уредува начинот, роковите, условите и обрасците со кои резидентите известуваат за склучените кредитни работи согласно член 20 од Законот за девизно работење (во продолжение: Закон).

2. Резидент кој склучува кредитни работи со нерезидент, согласно Законот должен е за тие работи да ја

известува Народна банка на Република Македонија на начин, во рокови, под услови и на обрасци, кои се пропишани со оваа одлука.

Резидентот од став 1 на оваа точка, ја известува Народна банка на Република Македонија непосредно.

По исклучок на став 2 на оваа точка, резидентот може да даде овластување на овластена банка преку која го врши платниот промет со странство или на друго правно лице да врши известување во негово име за склучените кредитни работи.

3. Резидентот или овластеното лице од точка 2 став 3 од оваа одлука (во натамошниот текст: известувач) известува за кредитните работи поединечно или збирно во согласност со одредбите од оваа одлука.

4. Известувачот известува поединечно за следните кредитни работи:

- кредит, кој во меѓународниот промет продавачот го одобрил на купувачот со договорен рок на плаќање на стоките или услугите подолг од 180 дена од денот на доставувањето на стоките, односно давање на услугите (комерцијален кредит-одложено плаќање);

- претплаќање, земено или дадено, за плаќање на стоки или услуги во меѓународниот промет, ако рокот на доставувањето на стоките, односно услугите е подолг од 180 дена од денот на извршување на плаќањето (комерцијален кредит - аванс);

- финансиски лизинг, трансакција во меѓународниот промет во која корисникот на лизинг го определува предметот на лизинг кој е купен од страна на давателот на лизинг и се дава на корисникот на лизинг за договорен временски период, врз основа на договорот за лизинг, според условите определени во него;

- кредит кој кредиторот (финансиска институција или институција за извозно кредитирање) го одобрил за плаќање на стоки или услуги во меѓународниот промет, кога со договорот за кредит е однапред утврдена неговата намена (стоков кредит);

- заеми кои настануваат со директно позајмување на финансиски средства од страна на кредиторот на должникот врз основа на договор за кредит (финансиски кредит);

- заеми од инвеститорот кои се наменети за трговско друштво во негова целосна сопственост, како и за заеми со намена за воспоставување на трајна економска поврзаност и ако заемите се дадени меѓу економски поврзани субјекти;

- банкарски краткорочни кредитни линии за одржување на тековната ликвидност на банките;

- резидентово издавање на долговни хартии од вредност во затворено (приватно) издавање;

- договори за повторно откупување на хартии од вредност.

5. Известувачот за кредитните работи од точка 4 на оваа одлука ја известува Народна банка на Република Македонија со доставување на следните обрасци:

А. За одобрен кредит на нерезидент се доставува:
- Пријава за одобрен кредит во странство образец КО-2;

- Спецификација образец КО-7;
- План и реализација на одобрување на кредит во странство образец КО - 3;
- План и реализација на наплата на одобрен кредит во странство образец КО-4.

Б. За кредит земен од нерезидент се доставува:
- Пријава за земен кредит во странство образец КЗ-2;

- Спецификација образец КЗ-7;
- План и реализација на користење на кредитот од странство на образец КЗ-3;
- План и реализација на отплата по кредитот земен во странство образец КЗ-4.

Со обрасците известувачот приложува и:
- договор или друг соодветен документ кој ги содржи условите за кредит,
- економско образложение,

- изјава за овластување на овластена банка или друго правно лице како известувач по кредитната работа,
- одлука за издадена гаранција (доколку кредитот е гарантиран),
- документ за инструмент за осигурување на наплатата,
- други документи по барање на Народна банка на Република Македонија.

Известувачот известува за сите измени на договорните услови како и за неизвршување на договорот на следните обрасци:

- за одобрен кредит на образец КО-2, а
- за земен кредит на образец КЗ-2.

6. Известувачот е должен да ја извести Народна банка на Република Македонија на обрасците од точка 5 од оваа одлука, во рок од 10 (десет) работни дена од денот на склучување на договорот за кредитна работа.

За целокупниот промет и измени по кредитната работа известувачот е должен да ја известува Народна банка на Република Македонија на обрасците од точка 5 од оваа одлука, во рок од 5 (пет) работни дена од денот на настанувањето на дејството.

Обрасците се доставуваат во најмалку три примероци, од кои едниот останува во Народна банка на Република Македонија.

Известувачот и Народна банка на Република Македонија може да се договараат за поинаков начин и рокови на известување за кредитните работи.

7. Известувачот известува збирно за следните кредитни работи:

- купување на побарувањето од правни односи меѓу резиденти, ако е купувачот нерезидент;
- купување на побарувањето од правни односи меѓу нерезиденти, ако купувачот е резидент;
- купување на побарувањето од правни односи меѓу резиденти и нерезиденти, ако основната работа одговара на природата на комерцијалниот кредит;
- емство и гаранција;
- залог на недвижности (хипотеки), движности и други облици на осигурување;
- преземање на обврски од правни односи меѓу резиденти, ако преземаачот е нерезидент;
- преземање на обврски од правни односи меѓу нерезиденти, ако преземаачот е резидент.

За преземање на обврски се смета секоја измена на страна на должникот.

Доколку работите од 4 и 5 алинеја од оваа точка се составен дел на кредитна работа, за која се известува одделно, за нив не се известува збирно.

8. Обврзникот за известување (продавач односно купувач) е должен на Народна банка на Република Македонија да и достави известување за состојбата на достасаните обврски на работите од 1 (прва), 2 (втора), 6 (шеста) и 7 (седма) алинеја од точка 7, став 1 од оваа одлука, до 10 (десетиот) работен ден во тековниот месец за претходниот месец на следните обрасци:

КН - известие за купувањето на побарувањата од правни односи меѓу резиденти, ако купувачот е нерезидент;

КР - известие за купувањето на побарувањата од правни односи меѓу нерезиденти, ако купувачот е резидент;

ПН - преземање на обврски од правните односи меѓу резиденти, ако преземаачот е нерезидент;

ПР - преземање на обврски од правните односи меѓу нерезиденти, ако преземаачот е резидент.

Обврзникот за известување известува месечно во оригинална валута одделно по државите на нерезидентите и тоа одделно за краткорочни и одделно за долгорочни работи.

9. Обврзникот за известување (продавач односно купувач) е должен на Народна банка на Република Македонија да и достави известување за продажба и купување на побарувања по комерцијални кредити - одло-

жени плаќања (factoring) - точка 7, став 1, алинеја 3, до 10 (десетиот) работен ден во тековниот месец за претходниот месец на образец:

- КФ - известие за продажба и купување на побарувањата од правни односи меѓу резиденти и нерезиденти ако основната работа одговара на природата на комерцијален кредит.

Обврзникот на известувањето на образецот КФ месечно известува за продажбата и купувањето на побарувањата во оригинална валута, одделно, по држави на нерезиденти и карактерот на основната работа. Ако се купувачот и продавачот на побарувањето резиденти, известувањето го изготвува купувачот на побарувањето.

10. Обврзникот на известувањето е должен на Народна банка на Република Македонија да и достави образец:

- Г-1 - известие за издадено емство, гаранција, залог на недвижности или движности и други облици на осигурување издадено на нерезидент, до 10 (десетиот) работен ден во тековниот месец за претходниот месец.

На истиот образец се известува и за кумулативната состојба се до последниот ден во претходниот месец за издадените обезбедувања наведени во претходниот став.

11. Кредитните работи од оваа одлука според рочноста се делат на краткорочни со рок на траење до 1 (една) година и долгорочни со рок на траење над 1 (една) година.

12. Гувернерот на Народна банка на Република Македонија донесува упатство со кое ги пропишува обрасците за известување и начинот на пополнување на истите.

13. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 15.10.2002 година.

О.бр.02-15/CI-22/2002

6 јули 2002 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија,
Гувернер,
Љубе Трески, с.р,

833.

Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 3/02), а во врска со член 35 став 1 од Законот за девизно работење ("Службен весник на РМ" бр. 34/01, 49/01 и 103/01), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата CI-ва седница одржана на 06.07.2002 година, ја донесе следнава

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КУРСЕВИТЕ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И НИВНО КОРИСТЕЊЕ

1. Со оваа одлука се утврдува методологијата за формирање на курсевите на Народна банка на Република Македонија и нивно користење.

2. Народна банка на Република Македонија врз база на движењето на понудата и побарувачката на девизи на пазарот на странски платежни средства дневно го утврдува курсот на денарот во однос на еврото.

3. Средните курсеве на останатите валути се утврдуваат врз база на средниот курс на еврото и односот на размена на еврото со останатите валути утврден од страна на Европската централна банка. Во случај на неработење на Европската централна банка се користат интервалутарните курсеве на валутите кои во тој момент преовладуваат на пазарот во странство.

4. Курсевите на Народна банка на Република Македонија се користат за книговодствено искажување на побарувањата и обврските изразени во странски платежни средства согласно прописите за сметководствено работење и за потребите на платниот биланс. За пот-

ребите на пресметување на основицата за царинење се користат девизните курсеви на Народна банка на Република Македонија кои важат последниот работен ден од претходниот месец.

5. Оваа одлука влегува во сила 8 дена од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 15.10.2002 година.

О. бр. 02-15/CI-23/2002
6 јули 2002 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка на
Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

834.

Врз основа на член 64, став 1, точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија бр. 3/02”) и член 49 од Законот за сметководство (“Службен весник на Република Македонија бр. 42/93, 48/93, 6/95, 32/98, 39/99, 70/01”), Советот на Народна банка на Република Македонија, на 12.07.2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЦЕНИТЕ НА БЛАГОРОДНИТЕ МЕТАЛИ КОИ ВАЖАТ НА 30.06.2002 ГОДИНА

1. Цената на златото со финост 999 ‰ на 30.06.2002 година изнесува 19.499,95 денари за една унца.

2. Цената на среброто со финост 999 ‰ на 30.06.2002 година изнесува 193,66 денари за една унца.

3. Цените од точка 1 и точка 2 се однесуваат на предмети од сребро и злато, кршено сребро и злато, сребрени и златни лостови и ковано сребро и злато.

4. Цената на една унца злато, односно сребро, со финост помала од 999 ‰ се изведува од цените во точка 1, односно точка 2.

5. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

О. бр. 02-15/188-2002
12 јули 2002 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

835.

Врз основа на член 17 од Законот за Народна банка на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија бр. 3/02”) и точка 9 од Одлуката за каматните стапки на Народна банка на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија бр. 53/2002”), гувернерот на Народна банка на Република Македонија, на 08.07.2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА КАМАТНАТА СТАПКА, КОЈА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЈА ПЛАЌА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ

1. Со оваа одлука се утврдува висината на каматната стапка, која Народна банка на Република Македонија ја плаќа на задолжителната резерва на банките и штедилниците.

2. Каматната стапка на задолжителната резерва од точка 1 на оваа одлука изнесува 7,00% на годишно ниво.

3. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе почне да се применува од периодот на задолжителна резерва 11.07-10.08.2002 година.

Бр. 02-14/515-2002
8 јули 2002 година
Скопје

Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

836.

Врз основа на член 30 став 2 од Законот за девизно работење (“Службен весник на Република Македонија бр. 34/2001, 49/2001 и 103/2001”) и член 68 став 2 од Законот за Народна банка на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија бр. 3/2002”), гувернерот на Народна банка на Република Македонија, на 08.07.2002 година, го донесе следното

У П А Т С Т В О ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН ПРЕНОС НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ВО СТРАНСТВО

1. Преносот на хартии од вредност во странство, имателот или од него овластениот застапник, треба да го пријави кај Народна банка на Република Македонија најмалку 3 работни дена пред планираниот пренос.

2. Писмената пријава, во два примерока, треба да ги содржи следните податоци:

- име, презиме и број на пасош на лицето кое хартиите од вредност ќе ги изнесе од земјата;

- име и презиме на имателот на хартиите од вредност;

- вид, број и номинална вредност на хартиите од вредност.

3. Народна банка на Република Македонија приемот на пријавата го потврдува на вториот примерок и му го враќа на подносителот на пријавата.

4. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 15.10.2002 година.

У. бр. 3688
8 јули 2002 година
Скопје

Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје се води постапка за развод на брак согласно член 41 од Законот за семејство-прекината брачна заедница подолго од 1 година, по тужбата на тужителот Рамадан Џезаири од с. Долно Свилари, Скопје, против тужената Карин Џезаири, со непозната адреса на живеење во Германија.

За привремен застапник, кој ќе ја застапува тужената во постапката пред судот е одредена Станоевска Наташа, адвокат од Скопје.

Се предупредува тужената дека привремениот застапник ќе ја застапува во постапката по предметот V. П. бр. 1501/2002 сè до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, V. П. бр. 1501/2002. (19255)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Со решение на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје бр. 3020-209 од 15.04.2002 година, за привремен старател на тужениот Етемов Салибаба, со непозната адреса на живеење, поставена е адвокатката Тања Чрчарова-Илиевска, ТЦ “Мавровка” лам. А 1/9 а. Привремениот старател ќе го застапува тужениот пред судот и ќе ги штити неговите интереси во поведената постапка сè додека тужениот или негов полномошник не се јави пред судот, до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XVII. П. бр. 374/2001. (19023)

Пред овој суд во тек е постапката за развод на брак по тужбата на тужителот Ласте Сибиновски од с. Миладиновци, против тужената Славна Тодосиевиќ од с. Миладиновци, сега на привремена работа во Германија, со непозната адреса.

Се повикува тужената Славна Тодосиевиќ од с. Миладиновци, сега на привремена работа во Германија, со непозната адреса да се јави во судот во врска со закажување на рочиштето по повод поднесената тужба. Доколку во рок од 30 дена од објавувањето на судскиот оглас тужената не се јави, со цел да се заштитат нејзините интереси, од редот на адвокатите за истата ќе биде поставен привремен старател.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIV. П. бр. 1398/2002. (19174)

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ

Пред Основниот суд во Кочани се води спор за долг, по тужбата на тужителот Штедилница МАК-БС Скопје филијала Кочани, против тужената Марица Јовеска од Скопје, ул. "Ругер Бошковиќ" бр. 212-6, престојување во странство со непозната адреса. Вредноста на спорот е 34.297,00 денари.

Тужениот се наоѓа во странство со непозната адреса на престојување и се повикува тужениот во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас, да се јави во судот или да определи свој полномошник за застапување на неговите права и интереси во постапката.

За привремен застапник на тужениот се назначува Силвана Мишева-стручен соработник на Основното јавно обвинителство во Кочани, кој ќе ги застапува интересите на тужениот во постапката сè додека тој или негов полномошник не се појави пред судот, односно додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 273/2002.

(19439)

ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП

Пред Основниот суд во Прилеп заведен е спор за утврдување право на сопственост, по тужбата на тужителот Гафур Имероски од Битола, против тужените Методија и Калина Тасески од Прилеп и Горгиоски Мирчев Славчо од Прилеп.

Бидејќи тужениот Горгиоски Славчо живее во Германија со непозната адреса, се повикува да се јави во овој суд во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот или пак да достави своја адреса на живеење. Доколку во определениот рок истиот не се јави ниту определи свој полномошник неговиот интерес до правосилноста на постапката ќе го застапува привремен застапник што ќе го назначи овој суд.

Од Основниот суд во Прилеп, П. бр. 532/2002.

(19143)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води спор за развод на брак по тужбата на тужителот Баки Идриз од с. Саракино, Тетовско, против тужената Симоне Тьетјен од Хамбург, СР Германија, со непозната адреса.

Се повикува тужената, во рок од 15 дена од објавувањето на огласот, да се јави во судот и да достави адреса или свој полномошник. Во спротивно, по истекот на овој рок ќе и биде поставен привремен старател, кој ќе го води спорот во нејзино име.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 370/2002.

(19142)

Пред овој суд во тек е постапката за докажување на смрт за лицето Назиф Шакири од Тетово, по предлогот на предлагачот Хасим Шакири од Тетово.

Се повикува лицето Назиф Азис Шакири од Тетово да се јави во судот во рок од 15 дена од објавувањето

на огласот или секој друг што нешто знае за него. Доколку во определениот рок не се јави никој, судот преку Центарот за социјални работи Тетово ќе му постави привремен старател, кој ќе се грижи за неговите права и интереси до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 512/2002.

(19144)

Пред овој суд во тек е постапката за докажување на смрт за лицето Мехмедалија Салих од с. Порој, по предлогот на предлагачот Мемеди Мефаил од с. Порој.

Се повикува лицето Мехмедалија Салих од с. Порој да се јави во судот во рок од 15 дена од објавувањето на огласот или секој друг што знае за него. Во спротивно, доколку во определениот рок не се јави никој, судот преку Центарот за социјални работи Тетово ќе одреди привремен старател, кој ќе се грижи за неговите права и интереси.

Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 513/2002.

(19145)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за исплата на долг, по тужбата на тужителот Лазаревски Љупчо од Гостивар, против тужените Музафер Рушити од с. Жеровјане и Рамадан Бељули и Омер Бељули, и двајцата од с. Боговиње.

Се повикуваат тужените да се јават пред судот, да достават адреса или да овластат полномошник кој ќе ги застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. Во спротивно, судот преку Центарот за социјални работи во Тетово на тужителите ќе им постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 907/2002.

(19335)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за развод на брак, по тужбата на тужителот Тисевски Крсто од Тетово, против тужената Тисевска Милена од Тетово, сега со непозната адреса во Србија.

Бидејќи тужената Тисевска Милена е со непозната адреса, во рок од 15 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", да се јави во судот или да одреди свој полномошник. Во спротивно, по истекот на овој рок на истата ќе и биде поставен привремен старател преку Центарот за социјална работа-Тетово, кој ќе ги застапува нејзините интереси сè до окончувањето на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 516/2002.

(19336)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за утврдување на татковство, по тужбата на тужителката Мирсаде Ибрахими од с. Каменјане, против тужениот Бајрам Ибрахими од с. Каменјане, сега со непозната адреса.

Се повикува тужената да се јави во судот, да достави адреса или да овласти полномошник, кој ќе го застапува во оваа постапка до окончувањето на истата. Во спротивно, судот преку Центарот за социјална работа во Тетово ќе му постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 595/2002.

(19337)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за сопственост, по тужбата на тужителот Стојчевски Славко од с. Вратница, против тужените Димковски Стојче, Димковски Васко и Димковска Тодорка, сите од с. Теарце, сега со непозната адреса.

Бидејќи тужените Димковски Стојче, Димковски Васко и Димковска Тодорка се со непозната адреса, во рок

од 15 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", да се јават во судот или да одредат свој полномошник. Во спротивно, по истекот на рокот на истите ќе им биде поставен привремен старател преку Центарот за социјална работа-Тетово, кој ќе ги застапува нивните интереси сè до окончувањето на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 596/2002.
(19338)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за сопственост, по тужбата на тужителот Стојчевски Славко од с. Вратница, Тетово, против тужениот Стојчевски Мито од с. Вратница, сега со непозната адреса во САД.

Бидејќи тужениот Стојчевски Мито е со непозната адреса, во рок од 15 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", да се јави во судот или да одреди свој полномошник. Во спротивно, по истекот на рокот на истиот ќе му биде поставен привремен старател преку Центарот за социјална работа-Тетово, кој ќе ги застапува неговите интереси сè до окончувањето на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 586/2002.
(19339)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 146/02 од 28.06.2002 година, над ДООЕЛ "Грациела" од Битола, ул. "Охридска" бр. 9, со дејност угостителска и жиро сметка 500-1487-96 при ЗПП - филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола.
(19136)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 139/02 од 28.06.2002 година, над ДОО "Бежан компани" од Битола, ул. "Пелистер" бр. 2, со дејност услужна и жиро сметка 500-1489-96 при ЗПП - филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола.
(19137)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 166/02 од 28.06.2002 година, над ДООЕЛ "Трим" од Битола, ул. "Партизанска" бр. 66, со дејност трговија и жиро сметка 500-1489-22 при ЗПП - филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола.
(19138)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 46/2002 од 21.06.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија "БЕСЈАН-КОМЕРЦ" ДОО експорт-импорт од с. Чајле - гостиварско.

За стечаен управник се определува лицето Драган Филиповски од Гостивар, ул. "Браќа Гиновски" бр. 67.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и права на должникот како и доверителите кои имаат различни права над недвижностите на должникот во рок од 30 дена да ги пријават своите побарувања до стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања кое ќе се одржи на 06.09.2002 година во 8,30 часот, сала бр. II на овој суд.

Од Основниот суд во Гостивар.
(19139)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение Ст. бр. 28/2001 од 25.06.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот АД "Угостителство и

туризам" Кочани со жиро сметка 40400-601-50316 во Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет.

За стечаен судија е одреден Здравков Симијон, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Максимов Ангел од Кочани, ул. "8 Март" бр. 12.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од објавувањето на огласот да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и права на должникот како и доверителите кои имаат различни права над недвижностите на должникот во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања до стечајниот управник. Во пријавата да се означи предметот на кој постои различно право, начинот и основот на засновање на правото, како и обезбеденото побарување. Доверителот кој без оправдани причини ќе пропушти да поднесе или ќе го одолговлекува поднесувањето на пријавата, одговара за штетата која поради тоа би можела да настане.

Се повикуваат должниковите должници, своите обврски без одлагање да ги исполнат на стечајниот управник за должникот.

Се закажува рочиште на Собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања за 02.09.2002 година во 12,00 часот, сала бр. 12 и рочиште на Собранието на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник, доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) за 10.09.2002 година во 12,00 часот саб. бр. 12 во судот.

Решението е истакнато на огласната табла на судот на 27.06.2002 година.

Од Основниот суд во Кочани.
(19140)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 182/02 од 19.06.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги "ДУГО ПРОМЕТ" Марија ДООЕЛ Скопје, со седиште на бул. "АСНОМ" бр. 14/2-9, со жиро сметка бр. 40110-601-121435 и регистарска влошка 02008497?-8-09-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги "ДУГО ПРОМЕТ" Марија ДООЕЛ Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.
(19308)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следниве документи:

Пасош бр. 1419041/00 издаден од СБР-Скопје на име Вишња Трајковска, ул. "Тодор Чангов" бр. 39/ 17, Скопје.
(19705)

Пасош бр. 1289238 издаден од СБР-Скопје на име Пеневски Виктор, ул. "8 Март" бр. 14/44, Велес.
(19706)

Пасош бр. 997694 на име Медиу Гарип, Кичево.
(19719)

Пасош бр. 218856 на име Бајрами Селаудин, Кичево.
(19720)

Пасош бр. 958728 на име Абиби Нухија, Кичево.
(19721)

Пасош бр. 1196474 на име Ванчо Атанасов, с. Ново Коњарево бр. 151, Струмица.
(19724)

Пасош бр. 305797/94 издаден од СБР-Тетово на име Таири Гизвет, ул. "Ј.Б. Пиш" бр. 113, Тетово.
(19725)

Пасош бр. 1735128/02 издаден од СБР-Скопје на име Минтаз Пазари, ул. "Шуто Оризари" бр. 98, Скопје.
(19733)

Пасош бр. 1165351 издаден од УВР-Струмица на име Панајотов Јордан, с. Секирник бр. 135, Струмица. (19736)

Пасош бр. 1646665 издаден од СВР-Скопје на име Божиновска Сања, ул. "О. Николов" бр. 153/2-12, Скопје. (19738)

Пасош бр. 1075178 издаден од УВР-Куманово на име Ситовски Садат, с. Лопате, Куманово. (19791)

Пасош бр. 1256310 издаден од УВР-Тетово на име Омери Миљаим, с. Урвич, Тетово. (19792)

Пасош бр. 1342171 издаден од УВР-Тетово на име Ибиши Меџди, с. Ларце, Тетово. (19793)

Пасош бр. 1170641 издаден од УВР-Скопје на име Јованоска Ана, ул. "Локов" бр. 5/1/3, Скопје. (19794)

Пасош бр. 162668/94 издаден од УВР-Гостивар на име Насер Мифтари, ул. "Г. Лазаревски" бр. 36-а, Гостивар. (19795)

Пасош бр. 1619649/01 на име Јанев Сашко ул. "М. Тито" бр. 123/2, Неготино. (19722)

Чекови од тековна сметка бр. 0002657218 од бр. 000-2450231 до бр. 0002450235 издадени од Комерцијална банка на име Мирчевски Јован, ул. "29 Ноември" бр. 12, Кочани. (19685)

Чекови од тековна сметка бр. 11139320 од бр. 0017-000638240 до бр. 0017000638244 и бр. 0011004881848 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Јорданова Зора, Скопје. (19800)

Чекови од тековна сметка бр. 10098204 од бр. 0015-000072848 до бр. 0015000072861 и од бр. 0015000072-960 до бр. 0015000072971 издадени од Комерцијална банка АД-Скопје на име Калиновска Милена, Скопје. (19804)

Работна книшка на име Настевски Александар, Скопје. (19614)

Работна книшка на име Груевска Цвета, Скопје. (19619)

Работна книшка на име Акдениз Уфук, Скопје. (19621)

Работна книшка на име Петрушевска Анета, ул. "Моша Пијаде" бр. 21, Куманово. (19622)

Работна книшка на име Горанчо Бошков, Св. Николе. (19624)

Работна книшка на име Димче Јованчев, Св. Николе. (19625)

Работна книшка на име Тасевски Роберт, ул. "Косовска" бр.185, Штип. (19626)

Работна книшка на име Сурлов Стефан, ул. "Лена Горова" бр. 6, Гевгелија. (19627)

Работна книшка на име Арслани Фети, Струга. (19631)

Работна книшка на име Паракеев Аспарухчо, Кавадарци. (19633)

Работна книшка на име Атип Нуиши, с. Грчец, Скопје. (19637)

Работна книшка на име Рамадан Салих, Скопје. (19670)

Работна книшка на име Стојчески Љубе, Скопје. (19674)

Работна книшка на име Хациемин Ердоган, Скопје. (19677)

Работна книшка на име Исџами Реџеп, Скопје. (19681)

Работна книшка на име Бељуров Кенан, Скопје. (19684)

Работна книшка на име Ваџид Ајвази, с. Опае, Куманово. (19689)

Работна книшка на име Цоки Ристовски, ул. "3 МУБ" бр. 33-3/6, Куманово. (19690)

Работна книшка на име Ванчо Синадинов, Делчево. (19691)

Работна книшка на име Николов Влатко, Кочани. (19692)

Работна книшка на име Андев Васко, ул. "П. Гули" бр. 21, Св. Николе. (19693)

Работна книшка на име Стана Стефановска, Крива Паланка. (19696)

Работна книшка на име Бектеши Мухадин, с. Ор-ланци, Скопје. (19698)

Работна книшка на име Керимоски Камил, ул. "Д. Завој" бр. 64, Прилеп. (19699)

Работна книшка на име Спиркоски Сашо, Прилеп. (19700)

Работна книшка на име Спиркоска Гордана, Прилеп. (19701)

Работна книшка на име Пановски Борче, ул. "Цветан Димов" бр. 6, Велес. (19703)

Работна книшка на име Хамса Сулемани, Тетово. (19709)

Работна книшка на име Јаневски Миќо, Скопје. (19710)

Работна книшка на име Трифуновски Пеце, Ресен. (19754)

Работна книшка на име Илиева Христина, Скопје. (19796)

Работна книшка на име Бошковска Христина, Скопје. (19797)

Воена книшка на име Несторов Никола, ул. "Неретва" бр. 4, Кавадарци. (19628)

Воена книшка на име Далимов Назим, Скопје. (19731)

Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Јованов Ѓошо, с. Габревци, Радовиш. (19615)

Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Златко Коцев, с. Ракитец, Радовиш. (19616)

Свидетелство од 6 одделение на име Димчевска Пенка, Тетово. (19617)

Свидетелство на име Хава Бакија, с. Саракино, Тетово. (19618)

Свидетелство на име Јонузи Хурие, Куманово. (19623)

Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Сали Нухија, с. Г. Речица, Тетово. (19635)

Свидетелство од 5 одделение на име Хамди Беџети, с. Нераште, Тетово. (19658)

Свидетелство од 5 одделение на име Шукри Локмани, с. Нераште, Тетово. (19659)

Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Камбери Бењамин, с. Нераште, Тетово. (19660)

Свидетелства од 5 и 7 одделение на име Абдију Алмир, Тетово. (19661)

Свидетелства од 1 и 2 година издадени од "Ј. Сандански" на име Лидија Димова, ул. „Железничка" бр. 18, Штип. (19694)

Свидетелство од 1 година на име Пуревска Розинка, Радовиш. (19702)

Свидетелство на име Бари Пајазити, с. Батинци, Скопје. (19711)

Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Васил Главинов"-Скопје на име Реџеп Себистијан, Скопје. (19798)

Диплома на име Шклџим Хасани, Тетово. (19632)

Здравствена книшка на име Цамовиќ Сената, с. Г. Оризари, Велес. (19629)

Здравствена книшка на име Џеваир Салиева, ул. "Косовска" бр. 155, Штип. (19695)

Здравствена книшка на име Настевска Мимоза, с. Могила, Битола. (19704)

Здравствена книшка на име Берат Ајдинио, Тетово. (19708)

Здравствена книшка на име Ѓеоргиевска Миријана, Битола. (19755)

Здравствена книшка на име Додевски Методија, ул. "29 Ноември" бр. 28, Битола. (19760)

Лична карта на име Јанев Сашко, ул. "М. Тито" бр. 123/2, Неготино. (19697)

Здравствена книшка на име Казимоски Алко, ул. "Дрварска" бр. 2, Прилеп. (19630)

Уверение за положен државен испит издадено од Медицински Факултет-Скопје на име Јованоска Зорица, Кеј "Братство Единство" бр. 7/2-12, Гостивар. (19673)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Министерството за одбрана на РМ, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-63/54 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. Предмет на набавка
 - 1.1. Противпожарно моторно возило за комбинира-но гасење со вода-пена-прав.....парче 1
 - 1.2. Противпожарно моторно возило за комбинира-но гасење со вода-пена.....парче 1

Техничките барања дадени се во прилог на ова барање и тоа:

 - Список бр. 1 се однесува за средството под реден бр. 1.1.
 - Список бр. 2 се однесува за средството под реден бр. 1.2.

Списоците бр. 1 и 2 (во кои се дадени техничката барања), може да се подигнат во Министерството за одбрана на РМ, ул. "Орце Николов" бб, Скопје, соба 705, секој работен ден од 11,00 до 13,00 часот.

 - Набавката е делива.
 - 2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци:
 1. Име, адреса и седиште на понудувачот,
 2. Цена франко купувач без пресметана царина, со посебно искажан ДДВ,
 3. Квалитет на средствата според технички карактеристики на производителот, а согласно соодветни стандарди-прописи (потекло, проспект-каталог) и бараните карактеристики од списоците бр. 1 и 2 на овој повик.
 4. Начин и услови на плаќање.
 5. Рок на испорака.
 6. Гарантен рок.
 7. Сервисирање, одржување и резервни делови.
 8. Рок на важност на понудата.
 3. Придружна документација

Со понудата, понудувачот е должен да достави придружна документација согласно Законот за јавни набавки во оригинален примерок или заверена копија кај нотар и тоа:

 - извод од регистрацијата на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва,
 - документ за бонитет издаден од Централниот регистар,
 - доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,
 - доказ од надлежниот орган дека со пресуда не е му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на дејност,
 - потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Бараната документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци.

 - гаранција за учество во набавката во висина од 5% од вкупната вредност на понудата.
 4. Критериуми за избор на најповолен понудувач се следните и тоа: цена (80 поени), квалитет (10 поени), рок на испорака (5 поени) и начин на плаќање (5 поени).
 5. Начин и рок за доставување на понудата

Секој понудувач може да достави само една понуда.

Рок за доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето на барањето во дневниот печат и "Службен весник на РМ", а јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се одржи на 30.07.2002 година во 10 часот во просториите на Министерството за одбрана.

Понудите се доставуваат на адреса: Министерство за одбрана, ул. "Орце Николов" бб, Скопје, по пошта или преку архивата на министерството.

Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен коверт на кој на горниот лев агол стои

ознака "не отворај" и бројот на овој повик. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака "понуда" и бројот на списокот за кој се однесува, а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи ознака "документација" и точната адреса на понудувачот.

6. Понудите кои нема да бидат доставени во наведениот рок, кои не се изработени според наводите на ова барање, како и оние понуди кои ја немаат целокупната документација која се бара, нема да се разгледуваат.

Дополнителни информации можат да се добијат на телефон: 02/282 341.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во АД "Електростопанство на Македонија"-Скопје, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-102/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗАБОТКА НА:

- Идеен проект за делови од објектот ХЕЦ Бошков Мост
- Тендерска документација за издавање на објектот под концесија

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на Отворениот повик бр. 01-102/2002 е АД "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за изработка на следната документација за ХЕЦ Бошков Мост:

А./ Идеен проект за инсталираност 70 MW за следните делови од објектот:

- Доводен орган со придружни објекти, машинска зграда со машински круг, одводна вада и регулација на реката;

- Хидромеханичка опрема за доводен орган и машинска зграда;
- Машинска опрема;
- Електро опрема.

Б./ Тендерска документација за издавање на објектот под концесија.

Документацијата под точка "А" и "Б" да биде изработена на македонски и англиски јазик.

Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.3. Понудата не мора да се однесува на целокупниот обем на тендерот, но не е дозволена делумна понуда во рамките на точките "А" и "Б".

1.4. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

2. ПОДЛОГИ КОИ ЌЕ МУ БИДАТ НА РАСПОЛАГАЊЕ НА ИЗРАБОТУВАЧОТ

2.1. Подлоги кои се на располагање на увид на изработувачите:

- Главен проект за ХЕЦ Бошков Мост за инсталирана моќност 45 MW;
- Еколошки елаборат за објектот;
- Анекс на Главниот проект за прилагодување на проектот према еколошките барања;
- Тендерска документација за ХЕЦ Бошков Мост за инсталирана 45 MW-недовршена;
- Фисибилити студија за ХЕЦ Бошков Мост за инсталираност 70 MW.

2.2. На заинтересираните понудувачи, подлогите им стојат на располагање на увид во просториите на АД “Електростопанство на Македонија”-Скопје, ул. “Орце Николов” бб, кат 4, соба 407, од 7,30 од 9,30 часот, Јасна Иванова, контакт телефон 02/149-085.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот т.е. изработувачот.

3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција, како и вкупната вредност на целата понуда (со сите давачки согласно член 57 став 3 од Законот за јавни набавки) изразена во МКД и со посебно искажан ДДВ.

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во странска валута.

При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажниот берзански курс.

3.3. Понудата треба да ги содржи начинот и условите за плаќање.

3.4. Понудата треба да содржи детален опис на работите кои изработувачот ќе ги изврши.

3.5. Понудата треба во себе да содржи временски план по активности на изготвувањето на Идејниот проект и тендерската документација.

3.6. Понудата треба да го содржи тимот кој ќе работи на проектот со план на ангажман на секој член од тимот поединечно.

3.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките прописи за изработка на ваков вид проекти, при што истите треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

3.8. Понудата треба да има рок на важност.

3.9. Понудите од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 24 од Законот за измени и дополнувања на Законот за јавни набавки (“Сл. весник на РМ” бр. 21/2002).

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки.

4.3. Понудувачот треба да достави банкарска гаранција на износ од 5% од вкупната понуда (вредност со ДДВ) согласно член 58 од ЗЈН.

4.4. Понудувачот треба да достави референтна листа како своја, така и на изведувачот, како и на сите членови на тимот кои ќе учествуваат во изработката на предметната документација, за изработка на ваков вид проекти во последните 5 години.

4.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31 став 2 од ЗЈН.

4.6. Сите барани документи треба да се оригинални или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН)

5.1. Цена	35 поени;
5.2. Квалитет	35 поени;
5.3. Начин на плаќање	10 поени;
5.4. Рок на завршување на работите	20 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: АД “Електростопанство на Македонија”, за Комисијата за јавни набавки, ул. “11 Октомври” бр. 9, 1000 Скопје.

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 21.08.2002 година во 11,00 часот, во просториите на АД “Електростопанство на Македонија”, ул. “11 Октомври” бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок, оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 35 од Законот за јавни набавки (“Службен весник на РМ” бр. 21/2002 - пречистен текст) и Одлука бр. 02-4062/1 од 10.07.2002 година Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија Подрачна единица Штип, објавува

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- Набавувач на јавниот повик бр. 1/2002 е Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Подрачна единица Штип, ул. “Ванчо Прке” бр. 98.

- Предмет на јавниот повик бр. 1/2002 е прибирање документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на набавка за прибирање понуди за изведба на градежни, градежно-занајтчиски работи и инсталации на станбена зграда Б-23 (П+4+ПК) во населба “Сењак-3” во Штип.

- Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за ваков вид дејност, со седиште во Република Македонија.

- Отворањето на пријавите ќе се врши без присуство на понудувачите.

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

Понудувачите кои се занимаваат со дејноста предмет на јавниот повик, своето учество на јавниот повик го пријавуваат со документација со која ќе го докажат следното:

- Техничко-технолошки бонитет (согласно член 25 од Законот за јавни набавки);

- Економско-финансиски бонитет - оригинал или копија заверена кај нотар (член 24 од Законот за јавни набавки);

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;

- Расположива опрема и други физички капацитети за реализација на набавката;

- Список на квалификувани работници што ќе бидат ангажирани на конкретниот објект;

- Список на изградени објекти од последните 3 години со назначена вкупна инвестициона вредност и мислење на инвеститорот за квалитетот и навремено извршување на работите;

- Доказ - извод од судска евиденција или друг соодветен документ од надлежен орган во оригинал или заверена фотокопија кај нотар со кој понудувачот ќе докаже дека не е во стечај или во процес на ликвидација, како и дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејноста;

- Документ за регистрација за вршење на дејноста.

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Понудувачите кон пријавата да ги приложат документите од точка 2 на овој повик;

Доколку понудувачот е заедница на две или повеќе фирми, потребно е да се достави:

- Документација за секоја од фирмите назначена во точка 2;

- Потпишан и заверен договор за точно назначените обврски и права;

- Потпишан и заверен договор за главен партнер и лице овластено за потпишување на документите во име на другите партнери;

- Документацијата и другите податоци од точка 3 на овој повик треба да се доставуваат во затворен конверт, кој во горниот лев агол треба да ја носи ознаката (не отворај), како и бројот на јавниот повик. Тој не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

- Пријавите се доставуваат до набавувачот - Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Подрачна единица Штип, ул. "Ванчо Прке" бр. 98, Штип, со назнака "За комисија за јавни набавки", препорачано по пошта или со предавање во архивата на набавувачот.

- Рок за прием на документацијата изнесува 10 (десет) дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија" и во едно друго јавно гласило.

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Пријавите кои не се доставени во утврдениот рок и оние чија документација нема да биде изработена според барањата содржани во повикот, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА

О Д Л У К И
ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИ КОИ АГЕНЦИЈАТА НА РМ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА ЌЕ ГИ ПОНУДИ ЗА ПРОДАЖБА НА БЕРЗА

Р.бр.	Акционерско друштво	Место	Вредност на друштвото (ЕУР)	Капитал за продажба (ЕУР)	Учество на капиталот за продажба во вредноста на друштвото	Број на акции за продажба	Продажна цена по акција (ЕУР)
1	ЗИК Лозаро-овоштарство и преработка	Куманово	3.067.752	1.983.593	64,66%	38.796	2,56
2	Овче Поле-Угостителство и трговија	Св. Николе	943.297	695.838	73,77%	136.094	1,53
3	Инекс Езерка	Охрид	3.075.823	895.690	29,12%	17.518	2,56
4	Монтинг	Битола	4.556.174	2.963.156	65,04%	57.954	5,11
5	Еуротек - с. Алданци	Крушево	664.680	321.358	48,35%	62.852	0,51
6	Лихнида	Охрид	1.167.440	137.171	11,75%	13.414	1,02
7	Полет	Делчево	219.580	186.644	85,00%	36.504	0,51
8	Жито Скопје	Скопје	5.810.014	852.849	14,68%	16.681	5,11
9	РЖ Економика	Скопје	2.736.666	550.201	20,10%	107.610	0,51
10	РЖ Техничка контрола	Скопје	1.075.856	167.852	15,60%	32.829	0,51
11	ГД-Тиквеш	Кавадарци	3.476.786	655.221	18,85%	12.815	51,13
12	Медицинска пластика	Тетово	3.272.269	1.018.131	31,11%	8.658	5,88
13	Макохемија	Скопје	78.915	23.675	30,00%	4.630	0,51
14	Еуропрофил - с. Алданци	Крушево	357.904	118.342	33,07%	23.146	5,00
15	Лозар - Оранжеви	Велес	1.769.392	478.629	27,05%	93.612	5,00
16	Лозар - Агросервис	Велес	362.281	114.627	31,64%	22.419	5,00
17	Лозар - Сујаклари	Велес	133.877	44.114	32,95%	8.628	5,00
18	Лозар-Чашка	Велес	221.210	71.403	32,28%	13.965	5,00
19	Лозар - Големопродажба	Велес	128.426	36.757	28,62%	7.189	5,00
20	Лозар - Малопродажба	Велес	183.942	58.546	31,83%	11.451	5,00
21	Лозар-Раштани	Велес	98.398	32.440	32,97%	6.345	5,00
22	Лозар-Согле	Велес	43.741	10.001	22,86%	1.956	5,00
23	Лозар - Овчарство	Велес	126.402	30.189	23,88%	5.904	5,00
24	Лозар-Млекара	Велес	113.839	31.112	27,33%	6.085	5,00
25	Лозар-Иванковци	Велес	365.405	112.184	30,70%	21.941	5,00
26	Лозар-Услужен центар	Велес	1.568.143	416.990	26,59%	81.556	5,00

Акциите ќе бидат понудени на берзата најмалку 7 дена после нивното објавување.

СОДРЖИНА

	Страница				
787.	Одлука за именување членови на Државната изборна комисија, секретар и нивни заменици.	1	810.	Решение за именување директор на ЈП за стопанисување со пасиштата - Скопје.....	10
788.	Одлука за правилата за рамноправен пристап во медиумското претставување за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија во 2002 година.....	1	811.	Одлука за издавање продажба, циркулација и исплата на благајнички записи на Народна банка на Република Македонија.....	10
789.	Одлука за избор на судии на апелационите судови во Битола, Скопје и Штип.....	4	812.	Одлука за престанување на важење на Одлуката за условите и начинот под кои Народна банка на Република Македонија плаќа провизија за купување на благајнички записи на Народна банка на Република Македонија.....	12
790.	Одлука за избор на претседатели на основните судови во Кратово и Струга.....	4	813.	Одлука за утврдување на инструменти за обезбедување на кредити.....	12
791.	Одлука за избор на судии на основните судови.....	4	814.	Одлука за каматните стапки на Народна банка на Република Македонија.....	12
792.	Одлука за именување заменик на јавниот обвинител на Вишото јавно обвинителство во Штип.....	4	815.	Одлука за изменување на Одлуката за задолжителна резерва на банките.....	13
793.	Одлука за именување заменици на јавните обвинители на основните јавни обвинителства во Битола, Гевгелија и Прилеп.....	5	816.	Одлука за изменување на Одлуката за задолжителна резерва на штедилниците.....	14
794.	Одлука за дополнување на Одлуката за начинот на стекнување на денарски побарувања на странски лица во Република Македонија.....	5	817.	Одлука за условите за одобрување дневно пречекорување на сметката на банката во Народна банка на Република Македонија.....	14
795.	Одлука за именување на Одлуката за пријавување на ефективни странски пари кои можат да се внесуваат или изнесуваат од Република Македонија.....	5	818.	Одлука за изменување на Одлуката за начинот и условите на одобрување на краткорочни кредити на банките со залог на определени хартии од вредност.....	14
796.	Одлука за прераспределба на средства помеѓу буџетски корисници.....	5	819.	Одлука за начинот на отворање на девизни сметки на резиденти кај овластени банки.....	14
797.	Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2002 година.....	6	820.	Одлука за начинот и условите за работа на нерезиденти со хартии од вредност во Република Македонија.....	15
798.	Одлука за утврдување на Национална стандардна класификација на институционалните сектори.....	7	821.	Одлука за евидентирање на кредитните работи со странство.....	16
799.	Решение за разрешување од должноста државен секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање.....	8	822.	Одлука за услови на склучување на кредитните работи во девизи меѓу резиденти.....	16
800.	Решение за именување државен секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање.....	8	823.	Одлука за начинот и условите под кои резидентите кои не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство.....	16
801.	Решение за разрешување од должноста директор на Фондот за животна средина.....	8	824.	Одлука за начинот и условите за отворање и водење на сметки на нерезиденти.....	17
802.	Решение за именување претседател и членови на Комисијата за поделба на капиталот на постојните деловни единици од кои се издвојуваат делови од ЈВП „Водостопанство на Македонија“ Скопје.....	8	825.	Одлука за начинот на вршење на платен промет со странство.....	18
803.	Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата на Република Македонија за приватизација - Скопје.....	9	826.	Одлука за условите под кои резидентите при работењето со нерезиденти можат да вршат наплата и плаќање во ефективни странски пари.....	19
804.	Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Затворот во Скопје со отворени одделенија во Крива Паланка и Велес.....	9	827.	Одлука за определување на видот на хартиите од вредност кои овластените банки можат да ги купуваат и продаваат во странство.....	20
805.	Решение за именување заменик директор на Затворот во Скопје со отворени одделенија во Крива Паланка и Велес.....	9	828.	Одлука за начинот и условите на купопродажба на странски платежни средства во Република Македонија.....	20
806.	Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Затворот Скопје со отворени одделенија во Крива Паланка и Велес.....	9	829.	Одлука за условите и начинот за добивање на дозвола и вршење на менувачки работи.....	20
807.	Решение за именување заменик на директорот на Затворот Скопје со отворени одделенија во Крива Паланка и Велес.....	9	830.	Одлука за задолжително известување за работењето со странство.....	22
808.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Фондот за магистрални и регионални патишта - Скопје.....	9	831.	Одлука за известување за работи со хартии од вредност.....	23
			832.	Одлука за начинот и условите за поднесување извештаи за склучени кредитни работи.....	23
			833.	Одлука за утврдување на методологија за формирање на курсевите на Народна банка на Република Македонија и нивно користење.....	24
			834.	Одлука за цените на благородните метали кои важат на 30.06.2002 година.....	25
			835.	Одлука за каматната стапка, која Народна банка на Република Македонија ја плаќа на задолжителната резерва на банките и штедилниците.....	25
			836.	Упатство за пријавување на привремен пренос на хартии од вредност во странство.....	25

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев.

Телефони 298-860, 298-769. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.